



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 14 јуни 1971
Скопје
Број 21 Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

132.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Се прогласува Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 1971 година.

Бр. 03-1984
28 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работниците, земјоделците и лицата што вршат самостојни професионални дејности (во натамошниот текст: осигуреници) задолжително се осигуруваат себе си и членовите на своите семејства на здравствена заштита и други права од здравственото осигурување.

Член 2

На лицата што не се опфатени со задолжително здравствено осигурување, здравствената заштита им се обезбедува во согласност со овој закон.

Член 3

Здравственото осигурување го обезбедуваат осигурениците според начелата на заемност и солидарност, во рамките на самоуправните заедници на здравственото осигурување.

Во рамките на заедниците на здравственото осигурување осигурениците ги здружуваат средствата заради остварување на здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 4

Осигурениците-работници и лицата што вршат самостојни професионални дејности, самостојно ги утврдуваат во заедниците на здравственото осигурување, за себе и за членовите на своите семејства, здравствената заштита во смисла на Законот за здравственото и другите права и обврски од здравствено осигурување, обемот и нивото на правата, условите и начинот на нивното користење, како и средствата потребни за остварување на тие права, според одредбите на овој закон.

Член 5

Осигурениците — земјоделци самостојно ги утврдуваат во заедниците на здравственото осигурување, за себе и за членовите на своите семејства, правата и обврски од здравственото осигурување, обемот и нивото на правата, условите и начинот на нивното користење, како и средствата потребни за остварување на тие права, според одредбите на овој закон.

Член 6

Во заедниците на здравственото осигурување осигурениците се должни да ги обезбедат и задолжителните видови на здравствената заштита што се утврдени со овој закон.

Задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со овој закон им се обезбедуваат и на лицата што не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување (член 2).

Член 7

Работните и други организации, државните органи (во натамошниот текст: организации) и приватните работодавачи задолжително ги осигуруваат работниците и учениците во стопанството, односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои се изведува практична настава во организацијата, училиштето или кај приватниот работодавач на здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести.

Член 8

Во заедниците на здравственото осигурување осигурениците врз самоуправни основи ги уредуваат меѓусебните односи и утврдуваат такви форми на организација и одлучување кои на најцелосообразен начин овозможуваат што непосредно учество на осигурениците во обезбедувањето и спроведувањето на здравственото осигурување, во утврдувањето на правата и обврските од здравственото осигурување, во создавањето и зајакнувањето на материјалната основа за обезбедување и проширување на здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Прашањата од поширок заеднички интерес во областа на здравственото осигурување се уредуваат врз принципот на меѓусебната соработка на заедниците на здравственото осигурување и меѓусебниот договор за здружување на средствата за спроведување на заеднички преземените мерки и акции.

Член 9

Заедниците на здравственото осигурување, работните организации, општествено-политичките заедници, здравствените работни организации и нивните асоциации и другите организации соработуваат и по пат на општествено договарање го уредуваат програмирањето, планирањето и унапредувањето на здравствената заштита и нејзината материјална основа, во развојот на самоуправните односи, во создавањето на што поповолни услови за користење на здравствената заштита и што по рационална употреба на средствата обезбедени за здравствената заштита.

Во спроведувањето на превентивните мерки и акции како што се санации на животната и ра-

ботната средина (воздух, вода, прехранбени продукти, хигиенски услови во работната, станбената и училишната средина, заштита при работата и др.) за кои носители на програмите, на обезбедувањето на средства и на организирањето на активностите со општествено-политичките заедници и работните и други организации соработуваат и заедниците на здравственото осигурување.

Член 10

Никој не може да ги намали или ограничи правата што им се обезбедуваат на осигурените лица со овој закон.

Правата од здравственото осигурување не можат да се пренесуваат од едно на друго лице.

Паричните примања од здравственото осигурување што стасале за исплата до смртта на уживателот, а не биле исплатени, можат да се наследуваат.

Член 11

Средствата за остварување на здравствената заштита и други права од здравственото осигурување се обезбедуваат со придонесот од осигурениците, со придонесот од обврзниците за плаќање на придонесот определени со овој закон и општите акти на заедницата, со учество на општествено-политичките заедници и со другите приходи.

Член 12

За определени ризици во спроведувањето на здравственото осигурување се установува задолжително реосигурување.

II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Лица осигурени како работници

Член 13

Како работници во смисла на член 1 од овој закон се сметаат:

1. Лицата во работен однос со полно работно време на територијата на Македонија како и југословенските државјани во работен однос во странство кај југословенските организации или во домаќинствата на тие осигуреници, ако седиштето на тие организации се наоѓа на територијата на Социјалистичка Република Македонија;

2. југословенските државјани во работен однос во странство, ако не се задолжително здравствено осигурени според законот на земјата во која се запослени или според меѓународна спогодба, а пред стапувањето во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на Социјалистичка Република Македонија;

3. членовите на претставничките тела и на нивните органи и избраниите лица во општествените, здружените и самоуправните организации, коморите, здруженијата и сл., ако за таа работа примаат постојан месечен надоместок;

4. членовите на занаетчиските задруги и членовите на рибарските задруги на кои стопанската работа во задругата им е единствено или главно занимање;

5. уживателите на пензии и корисниците на правата на професионална рехабилитација и правото на запослување според прописите за инвалидското осигурување, како и југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурување, додека претстојуваат на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ако со меѓународен договор не е определено поинаку;

6. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време;

7. учениците во стопанство односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои, покрај училишната, се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавач;

8. лицата што привремено се вон од работен однос (точка 1—4 од овој став), додека редовно се пријавуваат кај надлежниот завод за запослување на работниците ако во заводот се пријавиле во рок од 30 дена;

а) по престанокот на работниот однос или друга дејност, односно по престанокот на примањето на надоместок на личен доход на кој имаат право по овој закон или по прописите донесени на основа на овој закон;

б) по отслужувањето на воениот рок во Југословенската народна армија или по престанок на неспособноста за работа поради болест заради која се отпуштени од воената служба;

в) по отпуштањето од казнено-поправна установа односно од завод, ако е применета мерка за безбедност со упатување во заводот поради чување и лекување;

г) од денот на престанокот на доброволната практика (волонтери);

9. лицата редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување ако во заводот за запослување на работниците се пријавиле во рок од 60 дена;

а) од денот на завршеното стручно оспособување или стручно школување;

б) од денот на отслужувањето на воениот рок во Југословенската народна армија или од денот на престанокот на неспособноста поради болест, поради која се отпуштени од таа воена служба, ако на отслужување на воениот рок стапиле во рок од 60 дена од денот на завршеното стручно оспособување односно школување;

10. иселениците повратници што се населиле на територијата на Социјалистичка Република Македонија додека редовно се пријавуваат кај надлежниот завод за запослување на работници, ако во Заводот се пријават во рок од 30 дена од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

11. лицата од точка 1—4 и точката 7 на овој член, кои по престанокот на работниот однос, односно другата дејност по основа на која се осигурени и тоа:

а) додека примаат надоместок на личен доход според одредбите на овој закон односно според прописите донесени врз основа на овој закон;

б) додека примаат материјално обезбедување или привремен надоместок според прописите за инвалидско осигурување.

Лицата од точката 8 се осигурени ако непосредно пред настапување на наведените околности биле осигуреници најмалку 9 месеци непрекинато или 15 месеци со прекини во последните две години.

Член 14

Како работници во смисла на член 13 точка 1 од овој закон се осигурени и лицата што се во работен однос со најмалку половина од пропишаното полно работно време, лицата што се наоѓаат во два или повеќе работни односи, ако вкупното работно време во тие работни односи е најмалку еднакво на половината од полното работно време пропишано за работите на кои работат, како и лицата што се во работен однос кои како инвалиди работат онолку време колку што им одговара на нивната работна способност.

Член 15

Како работници се осигурени по овој закон и:

1. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија;

2. лицата кои организацијата, пред засновување на работен однос со нив, ги упати како свои стипендијанти за практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија.

Член 16

Странските државјани, запослени во Социјалистичка Република Македонија кај југословенските организации односно кај приватни работодавачи или по основа на меѓународна спогодба, се осигуруваат себе си и членовите на своите семејства на здравствено осигурување под истите услови како и работниците — југословенски државјани.

Член 17

Здравствена заштита определена со овој закон и општите акти на заедниците на здравственото осигурување на работниците се осигурува во рамките на заедниците за здравствено осигурување на работниците и на:

1. лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои, по прописите за инвалидско осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност;

2. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување;

4. лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана;

5. уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет;

6. уживателите на инвалиднина по прописите за инвалидско осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повредата или за заболување што предизвикале телесно оштетување на кое им припаѓа право на инвалиднина.

Здравствената заштита по овој член се осигурува и на членовите на семејството за лицата од став 1 точка 5 на овој член на начин и под условите утврдени за членовите на семејствата на осигурениците — работници.

Член 18

Здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, во обем определен со овој закон и општите акти на заедниците на здравственото осигурување на работниците им се осигурува во рамките на заедниците на здравственото осигурување на работниците на:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултети, уметнички академии, за време траењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои, по прописите за инвалидско осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции;

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита;

6. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време;

7. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатил заводот за запослување; и

8. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 19

Заедницата на здравственото осигурување може да го прошири кругот на осигурените лица утврден со овој закон.

Член 20

Како членови на семејството на осигурениците — работници се сметаат членовите на потесното семејство: брачниот другар и децата на осигуреникот родени во брак или вон брак, посинчиња, како и издржувани татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, баба (родители на осигуреникот).

Членовите на семејството на осигурениците — странски државјани (член 16) се осигурени по овој закон додека престојуваат на територијата на Социјалистичка Република Македонија. Здравственото осигурување на тие членови на семејството за време на престојот во земјата чии државјани се, може да се обезбеди под услови на реципроцитет, со меѓународен договор.

Со задолжителното здравствено осигурување се опфаќаат и членовите на потесното семејство на југословенски државјани во работен однос во странство ако не се опфатени во рамките на неговото задолжително здравствено осигурување кај странскиот носител на осигурувањето.

Член 21

Според одредбите на овој закон се осигурени и:

1. брачниот другар на умрен осигуреник кој по смртта на осигуреникот не се здобил со право на семејна пензија затоа што не навршил определени години на живот, ако во моментот на смртта бил постар од 40 години (жена) односно 55 години (маж) ако брачниот другар е помлад од 40 односно 55 години, го продолжува осигурувањето додека е редовно пријавен кај надлежниот завод за запослување на работниците ако се пријавил во заводот во рок од 90 дена од денот на смртта на осигуреникот;

2. разведениот брачен другар на кој со судска одлука му е определено издржување, ако во моментот на разводот бил постар од 45 години (жена) односно 60 години (маж). Брачниот другар што во моментот на разводот бил помлад од 45 односно 60 години, го продолжува осигурувањето според овој закон, ако кај него постои инвалидност од I категорија во смисла на прописите за инвалидско осигурување.

Член 22

Децата на осигуреникот се осигурени до наполнување на 15 годишна возраст, а ако се на школување — до крајот на пропишаното редовно школување, но најдоцна до наполнувањето на 26 годишна возраст.

Ако децата од став 1 на овој член го прекинале редовното школување поради болест, тогаш тие се осигурени и за времето на траењето на таквата болест, а ако го продолжат редовното школување, се продолжува осигурувањето и по истекот на определените возрастни граници, но најдолго толку колку што траел прекилот на школувањето поради болест.

Ако децата од став 1 на овој член станат неспособни за самостоен живот и работа, во смисла на прописите за инвалидското осигурување, пред да наполнат 15 години, односно додека се на редовно школување во смисла на ставот 1 и 2 од овој член тие се осигурени и за сето време додека трае таквата неспособност.

Осигурени се и децата од став 1 на овој член што ќе станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите за инвалидско осигурување по истекот на периодот од став 1 до 3 на овој член додека трае таквата неспособност, ако ги издржува осигуреникот затоа што немаат сопствени приходи доволни за издржување, кои ги утврдува заедницата на здравственото осигурување.

Член 23

Родителите на осигуреникот од член 20 на овој закон се осигурени под условите што ги утврдува заедницата на здравственото осигурување на работниците.

Осигурени лица што вршат самостојна професионална дејност

Член 24

Како лица што вршат самостојни професионални дејности во смисла на член 1 од овој закон се сметаат лицата што самостојната професионална дејност ја вршат како свое единствено или главно занимање и тоа:

1. самостојните занаетчии, самостојните угостители и превозници во јавен патен сообраќај, кои врз основа на закон вршат една од овие дејности и се запишани во со закон пропишан регистар, како и брачниот другар на умрен осигуреник кога врз основа на закон ќе продолжи со водење на занаетчиската работилница односно вршење на јавен превоз преку стручен раководител.

Децата кои по смртта на самостојниот занаетчија, самостојниот угостител односно превозник во јавен патен сообраќај ќе продолжат со водење на дуќанот, односно ќе продолжат со вршење на превозот преку стручен раководител, ако не се добиле со право на семејна пензија, се осигурени како членови на семејството ако во поглед на годините на возраста односно неспособноста за работа ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

Ако кај самостојниот занаетчија, самостојниот угостител односно превозникот во јавен патен сообраќај, работат и членовите на неговото семејство кои имаат стручна подготовка потребна за работата што ја вршат како единствено или главно занимање се осигуруваат како самостојни занаетчии, самостојни угостители односно превозници;

2. писателите, ликовните уметници, ликовните уметници на применетата уметност, сценските уметници, композиторите, признаените музички уметници — изведувачи, филмски уметници, преведувачите на научни и литературни дела и артистите (уметници);

3. лицата што вршат адвокатура и се запишани во именикот на адвокатите;

4. лицата со наполнета 15 годишна возраст кои како членови на соодветни спортски организации се занимаваат со спорт;

5. продавачите на печат (колпортери);

6. носачите на багаж на железнички станици — членови на здружението на носачите на железница во Македонија;

7. другите лица што вршат самостојни професионални дејности во согласност со прописите за вршење на самостојна дејност.

Член 25

Како членови на семејството на лицата што вршат самостојни професионални дејности се сметаат лицата наведени во член 20, 21, 22 и 23 од овој закон.

Лица осигурени како земјоделци

Член 26

Како земјоделци во смисла на членот 1 од овој закон се сметаат сите лица што се занимаваат со земјоделска дејност или со риболов како единствено или главно занимање без оглед на тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не се осигурени по друга основа.

Како земјоделци во смисла на овој закон се сметаат и членовите на домаќинството на лицата од ставот 1 на овој член кои тие ги издржуваат.

Како домаќинство во смисла на претходниот став се смета заедницата на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 27

Како членови на домаќинството од член 26 став 3 од овој закон се сметаат лицата наведени во член 20, 21, 22 и 23 од овој закон.

III. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 28

Осигурениците за себе и за членовите на своите семејства во заедниците на здравственото осигурување обезбедуваат:

1. здравствена заштита што врз основа на овој закон задолжително се обезбедува и се спроведува преку здравственото осигурување;

2. здравствена заштита што ја утврдуваат самостојно во рамките на заедницата на здравствено осигурување;

3. парични надоместоци и помошти што на осигурените лица им припаѓаат врз основа на овој закон односно што ќе ги установи заедницата на здравственото осигурување;

4. други права од здравственото осигурување што ги утврдуваат самостојно заедниците на здравственото осигурување.

Член 29

Правата од здравственото осигурување припаѓаат од денот на здобивањето на својството осигуреник, ако во одделни случаи не се бара и услов осигуреникот да бил определено време здравствено осигурен според овој закон.

Времето на претходното осигурување како услов за стекнување на определени права или одредување на тие права го утврдуваат заедниците на здравственото осигурување во статутот.

Задолжителни видови на здравствена заштита

Член 30

Задолжителни видови здравствена заштита што им се обезбедуваат на сите граѓани според членот 6 на овој закон, се:

а) откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни болести што подлежат на задолжително пријавување;

б) нега и лекување на оние душевни болни што, поради природата и состојбата на болеста, можат да го загрозат својот живот и животот на другите луѓе или да ги оштетат материјалните блага на околината;

в) здравствена заштита на жените во врска со бременост, породување, мајчинство и контрацепцијата;

г) целосна здравствена заштита на новороденчињата, доенчињата и децата до 15 годишна возраст;

д) здравствена заштита на школската младина и редовните студенти до определена возраст, и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите, спречување, сузбивање и лекување на реуматичната треска; протетични и рехабилитациони мерки кај оштетувањето на аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските аномалии и деформитети;

е) активност на рано откривање на малигните заболувања и шеќерната болест и мускулната дистрофија и нивно лекување;

ж) активност на здравствено воспитување на населението.

Член 31

Обемот на правата и поблиските критериуми за спроведување на одделни видови на здравствена заштита од претходниот член, се утврдуваат со програма што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 31 октомври на годината, за наредната година.

Несреќи на работа и заболување од професионални болести

Член 32

Во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести на осигурениците ра-

ботници од член 13 точка 1 до 4, 6 и 7 на овој закон задолжително им се обезбедува правото на:

а) користење на здравствена заштита за спроведување на мерките за откривање и спречување на заболувањето од професионални болести и несреќи на работа;

б) користење на сите видови медицинска помош и ортопедски средства со цел за лекување и рехабилитација од последиците на несреќата на работа и заболувањата од професионални болести заради воспоставување на работната способност;

в) патни трошоци во врска со користење на здравствената заштита и рехабилитацијата;

г) надоместок на личен доход за сето време на траењето на привремената спреченост за работа предизвикана со несреќа на работа односно со заболување од професионална болест.

Правата од осигурувањето во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести им се обезбедуваат на осигурениците независно од должината на претходното траење на здравственото осигурување.

Како несреќа на работа и заболување од професионални болести се сметаат повредите и болестите што се утврдени со прописите за инвалидското осигурување.

Член 33

Индикациите за протези, ортопедските и други помагала и санитарните направи, забно-техничката помош и забно-протетичките средства, стандардите за материјалите од кои се изработуваат овие средства и роковите на траењето на тие средства, како и условите за изработка на нови средства пред истекот на тие рокови, кога тие се потребни за остварување здравствена заштита настаната поради несреќа при работа или заболување од професионални болести, ги утврдува сојузот на заедниците на здравственото осигурување.

Користење на здравствена заштита

Член 34

Осигурените лица ја избираат здравствената работна организација и лекарот што ќе им укажува здравствена заштита.

Осигурениците во заедниците на здравственото осигурување ги утврдуваат условите и начинот под кои ги користат услугите од здравствените работни организации и здравствените работници.

Ако осигуреното лице ја користи здравствената заштита под поинакви услови и на поинаков начин од оние утврдени во смисла на став 2 од овој член, заедницата на здравственото осигурување ги поднесува трошоците за користената здравствена услуга најмалку во височината што би одговарала ако таквата здравствена услуга е укажана во здравствените работни организации со кои заедницата на здравственото осигурување склучила договор за давање здравствена заштита.

Трошоците за користење на здравствена заштита ги поднесува заедницата на здравственото осигурување и кога осигуреното лице, по упут на здравствената работна организација или лекарска комисија, поради одредени медицински индикации, или без упут ако е во прашање итен медицински случај, остварува одделни видови на здравствена заштита надвор од условите и начинот утврдени во став 2 на овој член.

Член 35

Осигурените членови на семејството ја користат здравствената заштита според прописите што важат на подрачјето на кое тие живеат и според статутот на заедницата на здравственото осигурување на тоа подрачје.

Член 36

Заедниците на здравственото осигурување можат да предвидат учество на осигурените лица

во трошоците за користење на здравствената заштита, водејќи сметка воведувањето на тоа учество да биде стручно аргументирано и општествено оправдано и височината на тоа учество да не ги одвратува осигурените лица од користење на здравствена заштита.

Користењето на задолжителните видови на здравствена заштита (член 30) и на здравствената заштита за случај несреќа на работа и заболувањата од професионални болести (член 32) се обезбедува во целост на товар на средствата на заедницата на здравственото осигурување.

Парични надоместоци и помош

Член 37

Заедниците на здравственото осигурување самостојно ги утврдуваат правата на осигурените лица на паричните надоместоци во врска со користењето на здравствената заштита, нивната височина, условите за стекнување и начинот на нивното остварување.

Заедниците на здравственото осигурување на работниците задолжително обезбедуваат парични надоместоци и помош во случаите и под условите утврдени со овој закон.

Парични надоместоци

Член 38

На осигурениците — работници од член 13 точка 1 до 4 од овој закон и на учениците во стопанството, односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната, се изведува и практична настава за која примаат награда, им се обезбедува право на надоместок на личен доход за време на привремената спреченост за работа во врска со користењето на здравствената заштита.

Почнувањето и престанокот на привремената спреченост за работа ја утврдува надлежниот лекар односно стручна комисија.

Член 39

Надоместок на личен доход поради привремена спреченост за работа во врска со користењето на здравствената заштита (член 38) припаѓа од првиот ден на спреченоста и трае за сето време на таа спреченост.

Надоместокот на личен доход припаѓа само за деновите за кои на работникот би му припаѓал личен доход или надоместок на личен доход по прописите за работните односи.

Член 40

Надоместокот на личен доход за време на привремената спреченост за работа (член 38) за првите 30 дена на спреченоста за работа на работникот го исплатува организацијата, односно приватниот работодавач на товар на своите средства.

Член 41

Заедницата на здравственото осигурување на товар на своите средства задолжително им обезбедува надоместок на личниот доход поради спреченост за работа на:

1. осигурениците — работници од член 38 на овој закон за време на спреченост за работа од 31-от ден на спреченост;

2. осигуреници — работнички за време на отсуството поради бременост и породување во траење што како најмало е утврдено а со закон и тоа од првиот ден на тоа отсуство;

3. осигурениците работнички односно работници за време на спреченоста за работа поради нега на болно дете и тоа:

— на дете помладо од 1 година, за целото време на спреченоста за работа;

— на дете постаро од 1, а помало од 3 години надоместок на личен доход најдолго до 15 дена;

4. осигуреникот — работничка која по истекот на отсуството поради породување работи со скратено работно време во смисла на прописите за работни односи и припаѓа за времето поминато вон работа, дел на надоместокот на личен доход од став 1 на овој член во износ кој одговара сразмерно на времето поминато вон од работата во однос на полното работно време.

Член 42

На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му се запира исплатата на надоместокот на личен доход за време на привремената спреченост за работа:

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста за работа;

2. ако намерно го спречувал оздравувањето, односно оспособувањето за работа;

3. ако без оправдани причини не се јави на определен лекарски односно комисииски преглед;

4. ако за време на боледувањето остварува личен доход од занаетчиска или друга стопанска дејност;

5. ако без оправдани причини не ќе се подложи на одреденото лекување, освен ако за тоа не е потребна посебна согласност, додека не постои по дадените налози.

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на личниот доход од денот кога се утврдени околностите наведени во став 1 на овој член, па се додека траат тие.

Член 43

Основот за надоместокот на личниот доход (во натамошниот текст: основ за надоместок) го сочинува просекот на личниот доход што работничкиот го остварил во претходната година пред годината во која настапил случајот поради кој се стекнува правото на надоместок.

Личниот доход кој се зема за утврдување на основот за надоместок го сочинува личниот доход и другите примања на осигуреникот кои според посебни прописи служат за утврдување на пензиската основа.

Член 44

Основот за надоместокот се утврдува врз основа на просечниот износ на личниот доход на осигуреникот (по час, дневно или месечно) што го примал во претходната година и чиј износ конечно е утврден со распределбата на личниот доход по завршната сметка на организацијата.

На осигуреникот кој во претходната година работел во друга организација или во повеќе организации, како основа за надоместок се зема просечниот износ на личниот доход примен во претходната година во организацијата во која работел, а утврден со распределбата на личниот доход по завршната сметка, односно просечниот износ на вкупниот примен личен доход утврден со распределбата по завршните сметки во сите организации во кои осигуреникот работел во претходната година.

Основот за надоместок се утврдува во смисла на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во претходната година примал личен доход за најмалку 3 цели календарски месеци. Ако осигуреникот во претходната година примал личен доход за помалку од 3 цели календарски месеци, или воопшто не примал личен доход, како основ за надоместок се зема просечниот износ на месечната аконтација на личниот доход што ја примал осигуреникот во тековната година до настапување на спреченоста за работа. Ако осигуреникот не примал во тековната година аконтација на личен доход ниту за еден полн календарски месец, како основа за надоместок се зема просечниот износ на примената аконтација на личниот доход пресметана по час во тековната година до настапување на спреченоста за работа.

На осигуреникот запослен кај приватен работодавач основот за надоместок се утврдува согласно со одредбите на став 1—3 на овој член, со тоа што како основа за надоместок се зема нето износот на личниот доход на кој се плаќа придонес за здравствено осигурување.

На осигурениците на кои основот на надоместокот им се утврдува по став 1 и 2 на овој член, во случаите на спреченост за работа што ќе настапат од почетокот на годината до донесувањето на завршната сметка за претходната година, се исплатува, до утврдување на основот на надоместокот, аконтација на надоместок на личен доход. За утврдување на износот на оваа аконтација се зема како основ за надоместок просечниот износ на аконтацијата на личниот доход примена во претходната година.

На учениците во стопанството и на учениците на училиштата за квалификувани работници, како основ за надоместок се зема просечниот месечен износ на наградата остварена за последните 3 месеци пред месецот во кој настапил случајот за кој се дава правото на надоместок.

Член 45

Ако осигуреникот на кој основот за надоместокот му е утврден во смисла на член 44 од овој закон се наоѓа на боледување подолго од една година, а во меѓувреме општиот просек на личните доходи во организацијата во која е запослен тој се зголемил, ќе му се преутврди основата за надоместокот во соодветен поголем износ кој одговара на процентот на зголемениот просек на личниот доход утврден со завршната сметка за претходната година во однос на годината од која е утврдена основата за надоместокот.

Зголемувањето на основот за надоместок по став 1 од овој член, го врши заедницата на здравственото осигурување по службена должност, а врз основа на прибавените докази за исполнување на условот.

Член 46

Основот на надоместокот на лицата што вршат самостојна професионална дејност го сочинува основната на придонесот на здравственото осигурување што на осигуреникот му е утврдена за претходната година.

Доколку осигуреникот од став 1 на овој член со самостојна професионална дејност започнал да се занимава во тековната година, основот на надоместокот се утврдува од основицата на придонесот што ќе му се утврди за тековната година, а до утврдувањето на таквата основица ќе му се исплатува аконтација на надоместокот според основицата предвидена како најниска основица на придонес за здравствено осигурување.

Член 47

Височината на надоместокот на личниот доход која се исплатува на товар на средствата на заедницата, односно на товар на средствата на приватниот работодавач, ја утврдува заедницата на здравственото осигурување. Височината на надоместокот што се исплатува на товар на средствата на работната организација (член 40) ја утврдува работната организација.

Надоместокот на личен доход се определува најмалку во височина од 60% од основата за надоместок, со тоа што да не може да биде пониска од износот на минималниот личен доход утврден со важечките прописи.

Член 48

Височината на надоместокот на личниот доход изнесува 100% од основот за надоместок само:

— за време на привремена спреченост за работа предизвикана со несреќа на работа или заболување од професионална болест;

— за време на отсуството поради бременост и породување.

Член 49

Заедницата на здравственото осигурување на осигурениците — работници и лицата што вршат самостојна професионална дејност и на членовите на нивните семејства им обезбедува право на надоместок на патни трошоци во врска со користењето на здравствената заштита.

Член 50

Заедницата на здравственото осигурување ја утврдува височината на надоместокот на патните трошоци, условите за стекнување и начинот на нивното остварување.

Парична помош**Член 51**

На осигурениците — работници и лицата што вршат самостојни професионални дејности заедниците на здравственото осигурување им обезбедуваат помош за опрема за секое новородено дете.

Заедницата на здравственото осигурување ја утврдува височината на помошта, условите за стекнување и начинот на нејзиното остварување.

Член 52

На осигурениците — работници и лицата што вршат самостојна професионална дејност заедницата на здравственото осигурување им обезбедува во случај на смрт на член на семејството надоместок на трошоците за закоп.

На членовите на семејството им се обезбедува во случај на смрт на осигуреникот, од став 1 на овој член надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош.

Заедницата на здравственото осигурување ја утврдува височината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош, условите за стекнување и начинот на нивното остварување.

IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗДРАВСТВЕНО НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 53

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, по одредбите на овој закон задолжителните видови на здравствена заштита (член 30) им се обезбедуваат во целина на товар на средствата на општествено-политичката заедница.

Средствата за здравствена заштита на лицата од претходниот став ги обезбедува општината на чие подрачје имаат живеалиште — со придонес од буџетот, а за лицата без живеалиште — Републиката со придонес од својот буџет.

Општината која ќе установи поголеми права на здравствена заштита од правата што се утврдени со овој закон обезбедува и средства за остварување на тие права.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 54

Правата од здравственото осигурување осигурените лица ги остваруваат на начинот и под условите утврдени со овој закон, статутот и другите општи акти на заедницата на здравственото осигурување и на начинот предвиден со договорот што го склучила заедницата на здравственото осигурување со здравствената работна организација.

Член 55

Правата од здравственото осигурување може да ги оствари лице на кое му е признато својство на осигурено лице.

Својството на осигурено лице го утврдува заедницата на здравствено осигурување врз основа на пријавата за осигурување што ја поднесува организацијата односно приватниот работодавач.

Лице за кое организацијата односно приватниот работодавач не ќе поднесе пријава за осигурување, може да бара од заедницата на здравствено осигурување да донесе решение за признавање својство на осигурено лице.

Признавањето на својство на осигурено лице се потврдува со издавање на пропишана исправа за здравствено осигурување.

Член 56

Пријава за осигурување на осигурените лица по основ на самостојната професионална дејност поднесува лицето кое врши самостојна професионална дејност.

Старешината на домаќинството ја поднесува пријавата за осигурување на осигурените лица — земјоделци.

Член 57

Ако заедницата на здравственото осигурување, на лицето за кое е поднесена пријава за осигурување, не му признае својство на осигурено лице, или тоа својство ќе му го признае по некоја друга основ, таа донесува за тоа решение кое се доставува на заинтересираното лице и на подносителот на пријавата.

Член 58

За обезбедување на еднообразно водење на евиденција во областа на здравственото осигурување, кое е од интерес за Републиката, заедниците на здравственото осигурување обезбедуваат водење на пропишаните евиденции.

Републичкиот секретар за труд ги пропишува исправите и образците за евиденцијата за спроведување на здравственото осигурување.

Член 59

Осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат во здравствените работни организации преку лекарите и другите здравствени работници.

Во постапката за остварување правата на осигурениците од здравствената заштита, учествуваат: лекар, лекарска комисија, комисија на вештаци — лекари и комисија на инвалидско осигурување.

Член 60

Здравствената работна организација односно лекарот што го избира осигуреното лице ги обезбедува правата од здравствената заштита што произлегуваат од овој закон и самоуправните акти на заедницата.

Член 61

Лекарот кој кај осигуреникот ќе утврди привремена неспособност за работа поради болест или повреда е должен по наполнетите 30 дена непрекинато боледување, најдоцна во рок од 3 дена да го упати осигуреникот на преглед кај надлежната лекарска комисија.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на осигурениците што се наоѓаат на стационарно лекување во здравствената работна организација.

Оценката на лекарот за работната способност на осигуреникот е задолжителна се додека лекарската комисија не ја даде својата оценка.

Во случај на подолго траење на спреченоста за работа поради привремена неспособност за работа, а најмногу по 2 години непрекинато спреченост, заедницата на здравственото осигурување работникот го упатува на стручна комисија одредена според прописите за инвалидското осигурување заради оценка на работната способност и инвалидноста.

Член 62

Лекарската комисија и комисијата на вештаци — лекари ја образува заедницата на здравственото осигурување.

Со актот за образување се одредува составот, надлежноста и начинот на работата на комисијата од став 1 на овој член.

Член 63

Лекарот што извршил преглед односно што го лекува осигуреникот не може да биде член на лекарската комисија односно на комисијата на вештаци-лекари што ја разгледува неговата оценка за тој осигуреник.

Член 64

Ако осигуреникот не е задоволен со оценката што ја дал лекарот, може да изјави приговор до надлежната лекарска комисија.

Приговорот се поднесува усно или писмено во рок од 48 часа од соопштувањето на оценката, до лекарот против чија оценка е изјавен приговорот или непосредно до лекарската комисија.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот усно, ако не ја преправи својата оценка, е должен да направи за тоа забелешка што ја потпишува и осигуреникот.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е должен веднаш да го достави предметот до надлежната лекарска комисија.

Член 65

Лекарската комисија е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради донесување на оценка.

Ако приговорот е изјавен против оценката за работната способност на осигуреникот, лекарската комисија е должна веднаш да го повика осигуреникот на преглед. Во другите случаи комисијата веднаш ќе го повика на преглед осигуреното лице ако смета дека е тоа потребно за давање на правилна оценка. Ако лекарската комисија смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

Оценката за здравствената состојба на осигурени и оценката за работната способност на осигуреникот мораат да бидат потполни, образложени и во согласност со медицинската документација што служела како основ за давање на оценката.

Оценката што ја дала лекарската комисија по повод на изјавениот приговор против оценката на лекарот е конечна.

За оценката на лекарската комисија писмено ќе се известат лекарот, заедницата на здравственото осигурување, организацијата односно приватниот работодавач каде што е запослен осигуреникот.

Член 66

Против оценката на лекарската комисија, може да се поднесе приговор до комисијата на вештаци-лекари во рок од три дена од денот на соопштувањето на оценката на лекарската комисија, во случаи и под услови утврдени со статутот на заедницата на здравственото осигурување.

Приговорот се поднесува усно на записник или писмено до лекарската комисија против чија оценка се изјавува приговорот. Комисијата е должна приговорот заедно со предметот, веднаш да го достави до комисијата на вештаци-лекари. Приговорот може да се поднесе писмено и непосредно до комисијата на вештаци-лекари.

Член 67

Комисијата на вештаци-лекари е должна веднаш да го земе во постапка приговорот, заради давање на своја оценка.

Ако приговорот е изјавен против оценката за работната способност, комисијата на вештаци-лекари е должна веднаш да го повика осигуреникот на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава својата оценка врз основа на медицинската документација, а може, ако најде дека тоа е потребно, и да го повика осигуреникот на преглед. Ако ко-

мисијата смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

Оценката што ја дала комисијата на вештаци-лекари по повод на изјавениот приговор против оценката на лекарската комисија е конечна.

За оценката на комисијата на вештаци-лекари писмено ќе се известат осигуреникот, лекарската комисија против чија оценка е изјавен приговорот, лекарот, заедницата на здравственото осигурување и организацијата односно приватниот работодавач каде што е запослен осигуреникот.

Член 68

Заедницата на здравственото осигурување и организацијата односно приватниот работодавач можат да бараат осигуреникот чија способност ја оценил лекарот да се подложи на преглед од страна на надлежната лекарска комисија заради повторно оценување на неговата работна способност. Повторен преглед не може да се бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување во стационарна здравствена работна организација.

Лекарската комисија е должна по применото барање веднаш да го повика осигуреникот на преглед.

Осигуреникот е должен да ѝ се јави на лекарската комисија заради преглед во рокот што ќе го определи комисијата. Ако осигуреникот без оправдани причини не се јави на поканата за преглед, му се запира натамошното исплатување на надоместок на личниот доход и не му припаѓа надоместок сè додека не се јави на поканата.

Член 69

Правото на надоместок на личниот доход и другите парични надоместоци според одредбите на овој закон и општите акти на заедницата на здравственото осигурување, осигурените лица ги остваруваат по правило, кај заедницата на здравственото осигурување кај која се осигурени.

Определени права осигурениците ги остваруваат во организацијата во која се запослени, односно кај приватниот работодавач.

Член 70

За правото и на надоместокот на личниот доход на осигуреникот поради спреченост за работа, решава организацијата кај која е запослен односно заедницата на здравственото осигурување по прибавена оценка на лекарот поединец, односно лекарската комисија.

Член 71

Кога исплатата на надоместокот на личниот доход и другите парични примања се врши врз основа на поднесени докази, без донесување на формално решение заедницата на здравствено осигурување е должна на осигуреното лице, по негово барање, да му даде писмено решение.

Член 72

Против првостепеното решение, со кое е одлучено остварување на правата од здравственото осигурување, осигуреното лице има право на жалба до органот определен со статутот на заедницата на здравственото осигурување.

Член 73

При решавањето за правата од здравственото осигурување на осигурените лица ќе се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 74

Стасаноста на правото за исплата на паричните надоместоци и другите парични примања ја определува со општ акт заедницата на здравственото осигурување.

Член 75

Правото на надоместок на личниот доход и другите парични примања осигурените лица го остваруваат кај заедницата на здравствено осигурување кај која се осигурени со поднесување на потребните докази.

Барањето за остварување на правата од став 1 на овој член, може да се поднесе во рок од една година од денот на стасаноста на правото.

Член 76

Во постапката за остварување на правото на надоместок на личниот доход и другите парични примања, осигуреното лице може против конечното решение на заедницата на здравственото осигурување да поведе постапка пред општинскиот суд надлежен според седиштето на заедницата на здравственото осигурување кај која е осигурен или според местото на живеалиштето на осигуреникот.

Општинскиот суд по тужбата ќе расправа во процесна постапка.

Постапката пред судот е итна.

VI. ЗАЕДНИЦИ И СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**Член 77**

Заедницата за здравственото осигурување е самоуправна организација на осигурениците, во која осигурениците, врз принципот на заемност и солидарност, ги здружуваат средствата заради обезбедување на здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

За основање на заедници на здравствено осигурување одлучуваат осигурениците.

Највисок орган на управување на заедницата на здравственото осигурување е собранието.

Заедницата на здравственото осигурување има својство на правно лице.

Член 78

Заедниците се формираат како заедници на здравственото осигурување на работниците и заедници на здравственото осигурување на земјоделците.

Во рамките на заедницата на здравственото осигурување на работниците се осигуруваат и лицата што вршат самостојна професионална дејност.

Член 79

Заедниците на здравственото осигурување вршат и работи на обезбедување здравствена заштита за лица што не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување (член 2) врз основа на спогодба со општествено-политичката заедница што ја установува и обезбедува здравствената заштита на тие лица. Со оваа спогодба се утврдува и височината на придонесите од член 53, став 2 и 3 од овој закон.

Член 80

Заедница на здравственото осигурување се формира на територијален принцип ако се исполнети следните услови:

1. ако со придонесите и другите приходи на заедницата можат да се остварат средства за покривање на осигурените права на осигурениците, да обезбедува образување на пропишаната резерва, реосигурување на ризиците пропишани со овој закон како и трошоци за спроведување на здравственото осигурување;

2. ако постои здравствена служба која обезбедува задоволување на најголем дел на потребите на осигурениците од здравствената заштита;

3. ако на подрачјето за кое се формира заедницата има најмалку 15.000 активни осигуреници — работници.

Подрачјата на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, по правило, се поклопуваат со подрачјето на заедницата на здравственото осигурување на работниците.

При формирањето на заедницата подрачјето на општината не може да се дели.

Член 81

Извршниот совет цени дали се исполнети условите за формирање на заедниците на здравственото осигурување, во смисла на одредбите на овој закон.

Член 82

За формирање на заедницата на здравственото осигурување одлучуваат осигурениците по пат на собир на осигурениците.

Се смета дека заедницата на здравственото осигурување е формирана ако за нејзиното формирање се изјасни мнозинството на собирите на осигурениците од подрачјето за кое се формира заедницата.

Член 83

Општинските собранија од подрачјето за кое се предлага формирање на заедницата на здравственото осигурување спогодбено ги определуваат составите и ги свикуваат собирите на осигурениците. Изјаснувањето на осигурениците на собирите се врши со јавно гласање.

Член 84

На собирите на осигурениците од претходниот член, се избираат претставници за собранието на заедницата на здравственото осигурување.

Првата седница на собранието на заедницата ја свикува претседателот на собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата.

Член 85

Заедниците на здравственото осигурување од исти категории осигуреници односно различни категории осигуреници можат да се соединат или раздвојат.

Соединувањето на заедниците на здравственото осигурување од исти категории осигуреници, односно соединувањето на заедници на различни категории на осигуреници, раздвојувањето на заедниците, како и издвојувањето на осигурениците од одредено подрачје на заедницата и нивно присоединување кон соседна заедница, се врши под условите и по постапката за формирање на заедниците определени со овој закон.

Член 86

Заедницата на здравственото осигурување која ќе престане да ги исполнува условите за постоење, се присоединува кон една од соседните заедници.

Соседната заедница кон која се присоединува е должна да ја прифати.

Заедниците на здравственото осигурување се должни да ги прифатат условите од заедницата кон која се присоединуваат.

Член 87

Заедницата на здравственото осигурување има статут.

Со статутот на заедницата се регулира особено:

— кругот на осигурените лица, обемот на нивните права и обврски, начинот на обезбедување средства за остварување на осигурените права;

— составот и делокругот на органите на управување и времето за кое тие органи се избираат, како и условите и начинот на нивното избирање, односно разрешување;

— начинот на остварувањето на самоуправните права на осигурениците;

— утврдувањето на прашањата што се регулираат со општи акти;

— прашањата за кои се одлучува по пат на референдум;

— начинот на вршењето на стручните, административните и финансиските работи на заедницата.

Член 88

Статутот на заедницата и другите општи акти ги донесува Собранието на заедницата на здравственото осигурување.

По предлогот на статутот задолжително се изјаснуваат осигурениците преку собираите на осигурениците.

Член 89

Статутот на заедницата на здравственото осигурување се поднесува пред конечното усвојување на разгледување до Собранијата на општините за чие подрачје е формирана заедницата на здравственото осигурување.

Општинските собранија, во рок од 30 дена од денот на приемот на статутот можат да стават забелешки и да дадат препораки, кои Собранието на заедницата е должно да ги разгледа и за својот став да ги извести општинските собранија.

Статутот и општите акти на заедницата се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 90

Собранието на заедницата обезбедува статутот и другите општи акти на заедницата да бидат достапни на осигурените лица и организациите.

Собранието за својата работа ги известува осигурениците и јавноста.

Член 91

Заедниците на здравственото осигурување меѓусебно соработуваат по прашањата од заеднички интерес за остварување на поквалитетна, поефикасна и поекономична здравствена заштита на осигурените лица, за спроведување на одделни мерки и акции заради обезбедување на определени видови здравствена заштита што се од интерес за осигурените лица, се договараат за заедничко користење на одделни служби, односно работни и други организации, за вршење на стручни и административно-технички работи и друго.

Во остварувањето на оваа соработка заедниците на здравственото осигурување можат да здружуваат средства, да се договараат за програмите на заедничките акции и за формите по пат на кои ќе ја остваруваат оваа соработка.

Член 92

Заедницата на здравственото осигурување го обезбедува вршењето на стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување преку опспособена стручна служба односно организација за вршење на тие работи (Служба односно организација за здравствено осигурување).

Член 93

Заедниците на здравственото осигурување се здружуваат во Сојуз на заедници на здравствено осигурување на работниците и Сојуз на заедници на здравственото осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Сојуз на заедници).

Член 94

Сојузот на заедниците ги спроведува особено следниве работи:

- го спроведува здравственото реосигурување;
- се грижи за обезбедување на солидарното учество во покривање на трошоците за задолжителните видови на здравствената заштита која заедниците на здравственото осигурување задолжително ја обезбедуваат;
- се грижи за здружување на средствата на заедниците за остварување на заеднички цели и остварување на соработката помеѓу заедниците по други прашања од заеднички интерес;
- се грижи за унапредување дејноста на здравственото осигурување;
- се грижи за спроведување на меѓународните договори за здравствено осигурување;

— се грижи за обезбедување единствена постапка во извршување на задачите од евиденцијата и статистиката;

— обезбедува вршење на стручни, административни и финансиски работи од заеднички интерес на заедниците на здравственото осигурување во Републиката;

— учествува во општественото и самоуправното договарање помеѓу заедниците по прашања од општ интерес;

— извршува и други работи што заедниците на здравственото осигурување му ги доверуваат.

Член 95

Сојузот на заедниците има својство на правно лице.

Сојузот на заедниците има статут со кој се определуваат органите на управувањето на Сојузот и бројот на претставниците на заедниците во тие органи што се утврдува врз паритетна основа, нивните права и должности, начинот на вршењето на стручните, административните и финансиските работи на Сојузот и другите прашања од значај за вршење на работите и задачите на Сојузот.

Член 96

Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и Сојузот на здравственото осигурување на земјоделците, како и заедниците на здравственото осигурување на земјоделците можат да се договараат за заедничко вршење на стручните, административните и финансиските работи.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 97

Средствата за здравствено осигурување на работниците ги обезбедуваат:

1. осигурениците — работници — со придонесот од бруто личните доходи;
2. организациите — со придонесот од својот доход, а приватните работодавци од своите средства, за осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, на осигуреници работници од член 13 точка 1—4 и точка 6 и 7, како и за здравствено осигурување на волонтерите и учениците во стопанството, односно учениците на училиштата за квалификувани работници во кои покрај училиштата, се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавач;
3. заедниците за работите на запослувањето со придонесот од средствата обезбедени за правата на лицата од членот 13 точка 8 до 11 и за лицата од член 21 точка 1 на овој закон;
4. заедницата на пензиското и инвалидското осигурување со придонесот од средствата обезбедени за правата на уживателите на пензии и корисниците на правата за професионална рехабилитација и запослување по прописите за инвалидско осигурување;
5. уживателите на пензии или инвалидни од странски носители на осигурување (член 13 точка 5) со придонес од своите средства;
6. работниците запослени во странство — со придонесот од своите средства, за себе и за членовите на своите семејства, што престојуваат на територијата на Социјалистичка Република Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурувањето.

Член 98

Основицата за пресметување на придонесот на осигурениците — работници во работен однос е бруто личниот доход.

За пензионерите и уживателите на правата од инвалидско и пензиско осигурување основницата за пресметување на придонесот се пензиските примања, освен додатокот за помош и нега.

За членовите на занаетчиските и рибарските задруги основицата за пресметување на придонесите е бруто личниот доход што го остваруваат за работа во задругата.

Заедниците за работите на запослувањето плаќаат придонес од основицата што ја сочинува просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица во времето за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Основицата за пресметување придонесот, доколку не е утврдена со овој закон, ја утврдува заедницата на здравственото осигурување.

Член 99

Средствата за здравствено осигурување на лицата што вршат самостојни професионални дејности ги обезбедуваат и плаќаат овие лица со придонес од основицата, што ја сочинува личниот доход остварен со вршењето на самостојната професионална дејност.

Член 100

Средствата за здравствено осигурување на земјоделците ги обезбедуваат осигурениците — земјоделци и тоа:

1. со придонес од личниот доход од земјоделската дејност;
2. со придонес по член на домаќинството на осигуреникот;
3. со други приходи.

При формирањето на средствата за здравствено осигурување на земјоделците — приходите што се остваруваат по основ на придонес по член на домаќинството не можат да бидат поголеми од 25% од приходите што се остваруваат по основ на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност.

Член 101

Придонесите за здравственото осигурување самостојно ги утврдува заедницата на здравственото осигурување.

Придонесите за здравствено осигурување се утврдуваат според единствени пропорционални стапки на личните приходи за сите осигурени ризици во заедницата.

Член 102

Стапките односно износот на придонесот се определуваат така што средствата што се остваруваат од придонесите да ги покриваат обврските на заедницата по основ на осигурените права, да обезбедуваат формирање на резерви, реосигурување на потешки ризици, средства потребни за спроведување на осигурувањето, како и дел од средствата со кои заедниците на здравственото осигурување учествуваат во развојот на здравствената служба.

Член 103

Придонесите за здравствено осигурување на работниците во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести ги утврдува заедницата на здравственото осигурување по единствена тарифа за покривање на осигурените ризици. Ако од субјективни причини доаѓа до зголемена опасност, заедницата може, врз основа на посебна тарифа, за одделна работна организација и кај приватен работодавач да утврди повисока тарифа.

Тарифата за здравствено осигурување на работниците во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести не може за одделна работна организација да биде повисока од 50% од редовната тарифа утврдена за тоа осигурување на подрачјето на заедницата на здравственото осигурување.

Член 104

Заедниците на здравственото осигурување задолжително формираат резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидноста во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им го доверуваат спроведувањето на здравственото осигурување.

Задолжителната резерва не може да биде помалка од двомесечниот просечен износ на планираните вкупни приходи на заедницата од тековната година.

Задолжителното ниво на резервата од претходниот став се обезбедува во рок од 4 години.

Задолжителната резерва од став 2 на овој член се обезбедува најмалку една четвртина во секоја година во која треба таа да се обезбеди.

Член 105

Средствата за обезбедување на задолжителните видови здравствена заштита, средствата за обезбедување правата од здравственото осигурување во случај на несреќа на работата и заболување од професионални болести и средствата за обезбедување на правата што заедниците ги утврдуваат самостојно се водат на посебна сметка како наменски средства, доколку не се распоредени во соодветните фондови.

Член 106

Средствата за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита на неосигурените лица, заедницата на здравственото осигурување ги води и искажува одвоено.

Член 107

Во Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно во Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците се востановува Фонд на солидарноста на здравственото осигурување на работниците, односно Фонд на солидарноста на здравствено осигурување на земјоделците (Фонд на солидарноста).

Со Фондот на солидарноста се управува на начин определен со статутот на Сојузот.

Член 108

Средствата на Фондот на солидарноста служат за покривање на трошоците за здравствена заштита, што заедницата на здравственото осигурување задолжително ја обезбедува врз основа на овој закон (член 30), ако тие трошоци на подрачјето на одделни заедници го оптоваруваат доходот на осигурениците преку определена граница.

Критериумите и начинот на учество на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување во давањето средства на заедниците ги утврдува Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците со статутот.

Член 109

Средствата на Фондот на солидарноста ги осигуруваат:

1. заедниците на здравственото осигурување на работниците односно заедниците на здравственото осигурување на земјоделците со посебен придонес од приходите остварени за задолжителните видови на здравствена заштита;

2. Социјалистичка Република Македонија и општините од делот на своите приходи што спогодбено го утврдуваат со Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, со тоа што таа спо-

годба се склучува најдоцна до крајот на годината која ѝ претходи на годината од која таа ќе се применува.

Височината на придонесот од точката 1 на претходниот став ја утврдува Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците со статут.

VIII. РЕОСИГУРУВАЊЕ

Член 110

Заедниците на здравственото осигурување ги реосигуруваат, врз економски основи и според начелото на заедност, потешките ризици што можат да настапат во спроведувањето на здравственото осигурување.

Член 111

Заедниците на здравственото осигурување задолжително ги реосигуруваат здравствените ризици во следните случаи:

1. елементарни непогоди;
2. масовни несреќи; и
3. масовни епидемии.

Член 112

Реосигурувањето се спроведува во рамките на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно Сојузот на заедниците на здравствено осигурување на земјоделците, за која цел се формира Фонд на реосигурување. Заедниците на здравственото осигурување спогодбено го определуваат начинот на управувањето со тој фонд, обемот на ризиците што се реосигуруваат, тарифите на премиите за реосигурувањето, надоместоците што се обезбедуваат во случај на настапување на реосигурените ризици и условите и постапката за остварување на овие надоместоци.

IX. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ

Член 113

Финансиското работење на заедниците на здравственото осигурување особено опфаќа: составување на финансиски план на приходи и расходи, водење на книговодство и извршување на расходите, водење на книговодство и евиденција на финансиско работење и средствата на заедницата и составување на периодични пресметки и завршна сметка.

Член 114

Контниот план за спроведување на финансиското работење на заедниците на здравственото осигурување го пропишува републичкиот секретар за финансии.

Член 115

Придонесот за здравствено осигурување на лицата задолжително осигурени во заедниците на здравственото осигурување на работниците го пресметуваат и уплатуваат како обврзници на уплатата на придонесот (обврзници):

1. организациите и приватните работодавачи за осигурениците — работници запослени кај нив и за учениците во стопанството;
2. заедниците за работа на запослувањето за пријавените привремени безработни лица кои имаат право од здравствено осигурување како и за лицата на стручно оспособување или преквалификација, која ги организира заводот;
3. заедницата на пензиското и инвалидското осигурување за уживателите на пензии и корисниците на права од професионална рехабилитација и запослување по прописите за инвалидско осигурување;

4. уживателите на пензија или инвалидна од странски носител на осигурувањето;

5. самите осигуреници-работници, југословенски државјани;

а) запослени во странство — за членовите на свето потесно семејство кои живеат на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување;

б) кои на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија се запослени во странски дипломатски и конзуларни претставништва, странски и меѓународни мисии или во лична служба кај претставници што уживаат дипломатски имунитет;

в) кои во странство стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации по основ на меѓународен договор или кај странски работодавач, а се осигурени односно задолжително се осигурени според овој закон;

6. организациите кај кои работат лица на доброволна практика — за лицата на доброволна практика (волонтери);

7. организациите — за лицата за школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале работниот однос а примаат стипендија и за лицата кои пред востановувањето на работниот однос ги упати како свои стипендијанти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување;

8. организациите кај кои се изведува практичната настава — за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава.

Обврзниците од точка 5 од а) и в) на овој член кои се осигурени по овој закон плаќаат и посебен придонес за користена здравствена заштита во странство. Овој посебен придонес се плаќа и за осигурениците во работен однос во југословенски организации кои се наоѓаат на работа во странство.

Собранието на заедницата на здравственото осигурување на работниците може да одлучи југословенски работни организации што вршат градежни или други работи во странство, наместо обврската за плаќање на придонес за користењето на здравствената заштита во странство, да преземат обврски сами да ги сносат трошоците за здравствена заштита во странство што ја користеле осигурениците — југословенските работници запослени во тие организации на работите што ги изведуваат во странство како и за членовите на нивните семејства кои со осигурениците престојуваат во странство.

Член 116

Средствата за здравствената заштита на лицата од членот 17 на овој закон се обезбедуваат од придонес кој го плаќаат:

1. за лицата кои учествуваат во младински работни акции на кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност и за лицата кои учествуваат во организирани и јавни работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — инвеститорот на тие работи на товар на своите средства;
2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или припадници на цивилната заштита — општината која ја организира предвојничката обука, односно извршувањето на задачите;

3. за уживателите на постојна државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на товар на буџетот на Републиката;

4. за уживателите на инвалидна по прописите за инвалидско осигурување, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување од средствата осигурени за правата на уживателите на пензии.

Член 117

Средствата за здравствената заштита на лицата од членот 18 од овој закон се обезбедуваат од придонес кој го плаќаат:

1. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултети и уметнички академии — организациите кај кои се изведува практичната работа во врска со наставата;

2. за лицата кои учествуваат во младинските работни акции на кои се по прописите за инвалидско осигурување осигурени за сите случаеви на инвалидност — инвеститорот на работите;

3. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции — инвеститорот на јавните работи;

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука и во извршување задачи на територијалната единица или припадници на цивилната заштита — општината;

5. за лицата кои работат помалку од половина од полното работно време — организацијата кај која се запослени;

6. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — органот односно организацијата што ја формирала доброволната организација на противпожарната заштита.

Член 118

Средствата од членот 117 и 118 од овој закон обврзниците ги плаќаат само за лицата кои немаат својство на осигуреници, односно кои во рамките на заедницата во која се осигурени користат помал обем на здравствена заштита од онаа што им се обезбедува според овој закон.

Член 119

Обврзници за плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лицата што вршат самостојни професионални дејности, односно на земјоделците се лицата што ја вршат самостојната професионална дејност, односно старешината на земјоделското домаќинство.

Член 120

Обврзниците за плаќање на придонесот на заедниците на здравствено осигурување на работниците ги уплатуваат придонесите кај банката на сметките на заедницата на која ѝ припаѓаат.

Член 121

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од земјоделците, го врши општинскиот орган на управата, надлежен за работите на финансииите.

Наплатата и книжењето на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се врши одвоено од придонесите и даноците на граѓаните.

Заедниците на здравственото осигурување на земјоделците се должни на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на финансии да му обезбедат потребни податоци во врска со вршењето на разрезувањето и наплатувањето на придонесот од земјоделците.

Член 122

Наплатувањето на сите придонеси од обврзниците што своето финансиско работење го водат преку банката, ја врши банката при исплатата на средствата за лични доходи. Другите обврзници се должни самите да ги пресметуваат и уплатуваат придонесите на определените сметки на заедницата на здравственото осигурување.

Обврската за плаќање на придонесите става:

1. за обврзниците што своето финансиско работење го водат преку банката на денот на подигањето во банката на средствата за лични доходи;

2. за обврзниците што своето финансиско работење не го водат преку банка — последниот ден во месецот за кој се врши исплатата односно на првиот ден во месецот ако исплатата на личниот доход е договорена однапред;

3. за осигурениците опфатени со здравственото осигурување на работниците што се сами обврзници за плаќање на придонесот за своето осигурување — првиот ден во месецот, а за осигурениците опфатени со здравственото осигурување на земјоделците кои сами се обврзници за плаќање на придонесот за своето осигурување — првиот ден од календарското тримесечје за претходното тримесечје.

Член 123

Заверката на здравствените легитимации на земјоделците се врши во почетокот на годината по измирување на обврските што произлегуваат од придонесите на здравственото осигурување на земјоделците од претходната година.

Член 124

Обврзникот кој придонесот не го плати во рокот на стасаноста, должен е да плати казнена камата по стапка од 0,1% дневно на износот на ненавремениот платен придонес за сите денови на задоцнувањето.

Член 125

На обврзникот кој во пропишаниот рок не ќе ги уплати стасаните придонеси, или не ги уплати во целост, службата односно организацијата за спроведување на здравственото осигурување ќе издаде платен налог во рок од осум дена од денот на доставувањето на платниот налог да се уплатат стасаните придонеси со казнената камата од член 124 од овој закон.

Обврзникот може во рок од 8 дена од денот на доставувањето на платниот налог да изјави приговор до заедницата на здравственото осигурување која го издала платниот налог. Ако обврзникот благовремено изјави приговор, службата односно организацијата за спроведување на здравственото осигурување може своето побарување да го оствари само со тужба кај суд.

Платниот налог против кој не е благовремено изјавен приговор станува извршен.

Член 126

Банката е должна по барањето на заедницата на здравственото осигурување на основа извршниот платен налог; односно на основа извршна судска пресуда, да изврши наплата на износот на неуплатениот придонес со пренос од сметката на обврзникот на сметката на заедницата.

Ако наплатата не може да се изврши на начин од став 1 на овој член, наплатата на придонесот должен е да ја изврши на барање на заедницата на здравственото осигурување судот — по правилата на извршната постапка.

Член 127

Заедницата на здравственото осигурување е должна да врши преглед на книгите и евиденциите кај организациите и приватните работодавачи заради контрола на правилното пресметување и уплатување на придонесот и прави контрола на остварување на правата на осигурениците.

X. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 128

Односите меѓу заедниците на здравственото осигурување и здравствените работни организации се воспоставуваат врз основа на утврдени годишни и долгорочни програми и планови донесени по пат

на општественото договарање за остварување и унапредување на здравствената заштита и развојот на здравствената служба и нејзината материјална основа.

Односите меѓу заедниците на здравственото осигурување и здравствените работни организации во поглед на нивните права и обврски во врска со спроведувањето на здравствената заштита и давањето здравствени услуги на осигурените лица се регулираат со договор, врз рамноправна основа, како деловни односи на самостојни организации што работат на остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица. Како основа за договарање служи цената на здравствените услуги како и цената на здравствените мерки и акции, предвидени со договорот во врска со здравствената заштита на осигурените лица.

Договорите од претходниот став се склучуваат најдоцна до 30 ноември во годината за наредната година.

Договорите склучени меѓу заедницата и здравствените работни организации на нивното подрачје важат во поглед на договорените цени за здравствените услуги за сите заедници чии осигуреници користат услуги на тие здравствени работни организации.

Член 129

Заедниците на здравственото осигурување и здравствените работни организации ги решаваат спорните прашања во врска со договарањето на здравствената заштита и здравствените услуги преку арбитражна комисија, а спорните прашања што ќе се појават во врска со спроведувањето на склучениот договор на начин и по постапка утврдена со спогодбата.

Арбитражната комисија од ставот 1 на овој член се состои од претседател и 4 члена и нивни заменици. Претседателот и двајцата членови и нивните заменици ги именуваат спогодбено собранјата на општините за чии подрачја е основана заедницата. По еден член и нивен заменик именуваат договорните странки учесници во договарањето.

Член 130

Постапката пред арбитражната комисија е итна. Арбитражната комисија е должна спорното прашање да го реши најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за покренување на постапка од една од договорените странки.

Одлуката на арбитражната комисија за спорното прашање е конечна и задолжителна за странките.

Трошоците за арбитражната постапка ги сносиат странките според начелата на парничната постапка.

Стручните и административни работи на арбитражната комисија ги врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на здравството, каде што е седиштето на заедницата на здравственото осигурување.

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 131

Одговорното лице во работна организација, државен орган или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 500 динари:

1. ако спротивно на одредбите на овој закон, статутот или друг општ акт на заедницата на здравственото осигурување, ги ускрати или ограничи правата што му припаѓаат на осигуреното лице;

2. ако го прошири правото на осигуреното лице или ако му овозможи право на лице на кое не му припаѓа право според овој закон, статутот или друг општ акт на заедницата на здравственото осигурување воопшто или не му припаѓа во тој обем;

3. ако им ускрати давање на одделни податоци на органите на службите, односно организацијата на здравственото осигурување или ако даде неточни податоци и известувања за осигуреното лице, или спречи увид на самото место, преглед на деловните книги или на евиденциите што се однесуваат на работата во врска со здравственото осигурување;

4. ако не поднесе пријава за осигуреникот, или ако поднесе пријава по истекот на пропишаниот рок, или поднесе неуредна пријава или пријава со неточни податоци за осигуреникот;

5. ако не го уплати стасаниот придонес за здравственото осигурување во пропишаниот рок или не го уплати во полн износ.

Со казна од претходниот став ќе се казни и лицето кое е само обврзник на плаќањето на придонесот за своето осигурување, ако стори некое од дејствијата од овој член.

Член 132

Приватниот работодавач што ќе стори некое од дејствијата од член 131 со овој закон ќе се казни за прекршок со парична казна до 500 динари.

Член 133

Одговорното лице во здравствената работна организација и лекарот ќе се казни за прекршок со парична казна до 500 динари:

1. ако му ускрати потребна здравствена помош на лице што има право на здравствена заштита според овој закон;

2. ако намерно го спречи осигуреното лице во остварувањето на правата според овој закон или ако го потпомага против законското користење на здравствената заштита, односно здравственото осигурување;

3. ако намерно му овозможи користење на здравствената заштита, односно здравствено осигурување на лице што нема на тоа право.

Член 134

Осигуреникот ќе се казни за прекршок со парична казна до 200 динари:

1. ако свесно ја предизвика неспособноста за работа;

2. ако намерно го спречи оздравувањето или опсобикувањето за работа;

3. ако за време на боледувањето прима личен доход или се занимава со стопанска дејност.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 135

Осигурените лица кои на денот на почетокот на примената на овој закон користат право од здравственото осигурување добиени по прописите што важеле до тој ден ги користат од тој ден тие права по одредбите на овој закон и општите акти донесени од заедниците на здравственото осигурување, ако е тоа за нив поповолно.

Ако осигурените лица од претходниот став не ги исполнуваат условите пропишани со одредбите на овој закон и општите акти на заедниците за користење на правата што им се признаени по поранешните прописи, го продолжуваат започнатото користење на тие права според одредбите на овој закон и општите акти на заедниците, како да ги исполнуваат условите предвидени со тие прописи.

Правата по овој член, осигурените лица можат да ги користат во време што го утврдува заедницата со општ акт.

Член 136

Здравствените легитимации издадени по прописите што важат до влегувањето во сила на овој закон остануваат во сила сè додека новооснованите заедници на здравственото осигурување не ги заменат со нови.

Член 137

Постапката за основање на првите заедници на здравственото осигурување во смисла на одредбите на член 80 до 83 од овој закон, ја покренуваат и водат Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците формирани во смисла на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување и Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците во соработка со собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците, односно собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците.

Член 138

Предлогот за подрачјето што ќе влезе во состав на одделните заедници на здравственото осигурување и седиштата на заедниците, спогодбено го утврдуваат Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците и на Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците, по претходно прибавено мислење од општинските собранија и собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците и собранијата на здравственото осигурување на земјоделците.

Со предлогот од претходниот став се поднесува потребен материјал за правата и обврските на осигурените лица за подрачјето за кое се предлага основањето на заедницата.

Предлогот од став 1 и 2 на овој член се поднесува на изјаснување на осигурениците.

Пред да се поднесе на изјаснување на осигурениците, предлогот од став 1 на овој член се поднесува на оценка на Извршниот совет, по однос на исполнувањето на пропишаните услови за основање на заедниците со овој закон.

Член 139

Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците и Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците, по претходно прибавено мислење на општинските собранија и на собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците, односно собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците, со своја одлука го утврдуваат начинот на изјаснувањето на осигурениците од подрачјето за кое се формира заедницата, како и составот и начинот на избирањето на првото собрание на заедницата.

Член 140

Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците и Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците, врз основа на извештаите за изјаснување на осигурениците по предлогот за основање на заедниците, утврдуваат дали заедницата е основана за предложеното подрачје и каде е нејзиното седиште.

Член 141

Основањето на првите заедници на здравственото осигурување на работниците и на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, изборот на членовите на собранијата на заедниците и конституирањето на органите на управување на заедниците ќе се изврши најдоцна до 30 септември 1971 година.

Основањето на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, изборот на органите на управување на сојузите и нивното конституирање ќе се изврши најдоцна до 31 октомври 1971 година.

Првите седници на новоизбраните собранија на заедниците на здравственото осигурување, односно на органите на управување на сојузите на заедниците на здравственото осигурување ги свикнува Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците, односно Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Член 142

Средства за извршување на работите во врска со основањето и работењето на првите заедници на здравственото осигурување ќе обезбедат собранијата на постојните комунални заедници на социјалното осигурување на работниците и собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците чии подрачја влегуваат во составот на новооснованите заедници на здравственото осигурување, односно Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците за Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците за Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците.

Член 143

Собранијата на сегашните комунални заедници на социјалното осигурување на работниците, односно собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците, како и Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците, односно Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците ќе ги извршуваат своите функции до почетокот на примената на овој закон. До тој ден трае мандатот на членовите на сегашните собранија на заедниците избрани пред 1 мај 1971 година.

Член 144

Спроведувањето на здравственото осигурување по одредбите на овој закон и на статутите и другите општи акти донесени од собранијата на заедниците на здравственото осигурување, односно на органите на управување на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување ќе започнат од 1 јануари 1972 година.

До крајот на 1971 година во Социјалистичка Република Македонија ќе се применуваат сојузните и републичките прописи за здравственото осигурување и за организација и финансирање на социјалното осигурување што се однесуваат на здравственото осигурување што важело на 31 декември, 1970 година.

Член 145

Комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците, односно комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците до 31 декември 1971 година ќе изготват завршна сметка и ќе извршат распоред на средствата и обврските на заедниците основани според овој закон.

Распоредот на средствата од претходниот став ќе се изврши сразмерно со просечниот број на осигурениците на подрачјето на одделните општини што влегуваат во состав на новата заедница на здравственото осигурување во првото полугодие од 1971 година.

Член 146

Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците, односно Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците ќе го заклучи своето работење кое се однесува на фондот за здравственото реосигурување на работниците, односно здравственото реосигурување на земјоделците со 31 декември 1971 година и ќе изготви завршна сметка.

Средствата, правата и обврските на фондовите од претходниот став утврдени со завршната сметка ќе се пренесат на фондовите на здравственото реосигурување формирани според членот 113 од овој закон.

Член 147

Обврските и побарувањата на постојните фондови на здравственото осигурување се пренесуваат на новите заедници на здравственото осигурување во состав на чие подрачје влегува подрачјето на постојната заедница.

Вишокот на расходите што ќе го остварат постојните фондови на здравственото осигурување на работниците односно здравственото осигурување на земјоделците до 31 декември 1971 година, ќе се покрие со придонес од осигурениците од подрачјето на кое вишокот на расходите е остварен.

Член 148

Дел од основните средства и инвентарот на постојните комунални заводи за социјално осигурување се пренесуваат на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците формирани за подрачјето на кое работел одделен комунален завод за социјално осигурување.

Дел од основните средства и инвентарот на Републичкиот завод за социјално осигурување се пренесуваат на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците основани според одредбите на овој закон — сразмерно со бројот на осигурениците опфатени во односните сојузи.

Преносот на основните средства и инвентарот, во случаите од став 1 и 2 на овој член, ќе го извршат комуналните заводи, односно Републичкиот завод за социјално осигурување по усвојувањето на завршната сметка за 1971 година.

При составувањето на завршната сметка комуналните заводи и Републичкиот завод вредноста на основните средства и инвентарот ќе ги подели во вредност која одговара на потребите на службата за спроведување на здравственото осигурување на работниците и здравственото осигурување на земјоделците, службата за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување и службата за спроведување додатокот на деца во соодветниот завод. Така утврдениот дел од вредноста на основните средства и инвентарот кој одговара на потребите на службата за спроведување на здравственото осигурување заводот го пренесува на односната заедница на здравственото осигурување.

Поблиски прописи за начинот на утврдувањето делот на вредноста на основните средства за потребите на одделни служби и за преносот на делот на средствата на односните заедници на здравственото осигурување ќе донесе републичкиот секретар за труд во согласност со републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика и републичкиот секретар за финансии, земајќи го предвид и обемот на работите на спроведувањето на одделни гранки на осигурувањето и бројот на работниците на заводите кои во првата половина од 1971 година работеле на работите за спроведувањето на одделни гранки на осигурувањето.

Член 149

По жалбите на осигурениците поднесени до 31 декември 1971 година, како и по жалбите на осигурениците што ќе бидат поднесени против решенијата за правата од здравственото осигурување донесени до тој ден, ќе решаваат органите надлежни за решавање по одредбите на овој закон и општите акти на заедниците.

Член 150

Обемот на задолжителните видови на здравствената заштита на населението што ќе се спроведуваат во 1971 година се утврдуваат со посебна програма што ја донесува Собранието на СРМ.

Член 151

Здравствената заштита на учесниците во Народно-ослободителната војна ќе се регулира со посебен закон, најдоцна до 31 декември 1971 година.

Член 152

До донесувањето на закон со кој ќе се регулира прашањето за надоместок на штета предизвикана на заедницата на социјалното осигурување во врска со здравственото осигурување ќе се применуваат одредбите на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) со кои се регулирани тие прашања.

Член 153

Со денот кога ќе почне применувањето на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејство и дека членот на семејството нема сопствени приходи за издржување („Службен весник на СРМ“ бр. 21/65, 39/65, 32/66 и 37/66);

2. Законот за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување и за утврдување критериумите за височината на придонесот (Службен весник на СРМ“ бр. 43/65);

3. Законот за установување здравствено осигурување на угостителите („Службен весник на СРМ“ бр. 23/66);

4. Законот за плаќање придонеси за социјално осигурување за определени категории лица вон работен однос („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66);

5. Законот за основите на договорните односи помеѓу организациите на социјалното осигурување и здравствените установи („Службен весник на СРМ“ бр. 8/67);

6. Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67 — пречистен текст);

7. Законот за начинот на решавање на споровите помеѓу здравствените установи и комуналните заедници на социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/67 и 7/68);

8. членовите од 1—13 од Законот за уредување на определени прашања во врска со финансирањето на социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 7/68 и 27/68);

9. Законот за здравствено осигурување на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70).

Член 154

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

133.

Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ХИРУРШКАТА И ОРТО- ПЕДСКАТА КЛИНИКА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Од нераспределените средства утврдени во член 1 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68) на Хируршката и Ортопедската клиника на Медицинскиот факултет во Скопје им се доделуваат 700.000 динари за санирање и опремување.

2. Средствата од претходната точка на корисниците им се доделуваат без обврска за враќање.

3. Одобрените средства од точка 1 на оваа одлука на корисниците ќе им се стават на располагање во текот на 1971 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-832/1
20 април 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

134.

Врз основа на точ. 3 од Одлуката за утврдување на износите на реесконтните односно документарните кредити кои во 1971 година можат да им се дадат на деловните банки за намените и под условите што ќе ги определи Народната банка на Југославија во согласност со Републичкиот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕ- ЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ КРЕ- ДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ- КА МАКЕДОНИЈА

1. Се дава согласност на Одлуката за намените и условите за давање на реесконтни односно документарни кредити на деловните банки во износот определен на Социјалистичка Република Македонија, донесена од Генералниот директор на Народната банка на Југославија — Централата во Скопје, под О. бр. 112 од 31 мај 1971 година

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 12-1349/1
7 јуни 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

135.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за утврдување на износите на реесконтните, односно документарните кредити, кои во 1971 година можат да им се дадат на деловните банки за намените и под условите, што ќе ги определи Народната банка на Југославија во согласност со републичкиот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/71), Генералниот директор на Народната банка на Југославија — Централата во Скопје, во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

ОДЛУКА ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ КРЕ- ДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Деловните банки (во натамошниот текст — банките) во смисла на точка 4а од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71 и 21/71), можат да користат кај Народната банка на Југославија — Централата во Скопје (во натамошниот текст — Централата), реесконтен односно документарен кредит, врз основа на кредитите дадени на комитентите, за вложување во обртни средства на подрачјето на СР Македонија, за следниве намени:

	Износ (во илјади динари)	% на реесконт
1) За производство и подготовка на стоки за извоз и за увоз на производи за повисока фаза на доработка во црната металургија:		
а) за производство и подготовка на стоки за извоз	15.000	30
б) за увоз на производи за повисока фаза на доработка во црната металургија	10.000	50
2) За производство и сезонски залихи на определени производи во секторот на земјоделието:		
а) за производство на сончоглед	3.000	40
б) за залихи на маслодајни семиња	6.000	40
в) за сезонски залихи на ориз	5.000	40
г) за залихи на јаболка, сортно грозје и конзервирано овошје и зеленчук	5.000	40
д) за тов на стока	6.000	40
3) За печатење и залихи на учебници	4.000	50
4) За туризам и угостителство	2.000	50
5) Оперативна резерва	3.825	—
Вкупно:	59.825	—

Во рамките на износите од претходниот став Централата ќе одобрува реесконтен односно документарен кредит за секое тримесечје.

Банките ги поднесуваат барањата најдоцна до 25 во месецот кој му претходи на наредното тримесечје.

Централата ќе ги земе во разгледување и барањата поднесени по истекот на рокот од претходниот став доколку не се исцрпени расположивите средства.

2. Неискористените средства за одделните намени од точка 1 став 1 на оваа одлука Централата може, по истекот на 30 дена од денот до кој банките можат да поднесат барање, да ги употреби за други намени од истата точка.

3. Средствата на оперативната резерва Централата ќе ги распределува за намени што ќе ги утврди заеднички со Републичкиот секретаријат за финансии.

4. При одобрувањето и користењето на кредитите за намените предвидени со оваа одлука, за сите други услови, ќе се применуваат одредбите на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање.

5. Централата ќе донесе поблиски упатства за спроведување на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

О. бр. 112
31 мај 1971 година
Скопје

За Генерален директор,
Коста Лазаров, с. р.

Ојласен дел

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Кулисовска Катица, ул. „Ибе Паликуќа“ бр. 22 — Горче Петров, против Здравко Гулицовски, со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Здравко Гулицовски, од татко Бошко, во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Ако гоа не го стори судот ќе му одреди времен старател, согласно со членот 77 од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1368 од 3. VI. 1971 год. (50)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Гламчевска Загорка од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 72, поднесе тужба во овој суд, за развод на брак, против Гламчевски Михајло, од село Буково, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Гламчевски Михајло е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 381/71.

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, рег. бр. 688, страна 572, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Кичево“ — Кичево. Предмет на работењето на самостојната организација е земјоделско производство на сопствени површини, површини земени под закуп и кооперација со работни организации и индивидуални земјоделски производители во поделелство, градинарство, тутуно-производство, лозарство, овоштарство, сточарство, пердуварство; преработка и доработка на сите земјоделски и сточарски производи; вршење на јавен превоз на предмети со моторни возила, механичка работилница за поправка на сопствени машини и орудија и вршење услуги на трети лица; промет со земјоделски машини и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, пчеларски материјали и прибор, моторни возила, резервни делови и прибор, стока и

сточна храна, месо и преработки од месо, жита и мелнички преработки, семенска стока, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи на база на шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки, млеко и млечни производи, леб и печиво, риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, цвеќе, сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна, индустриски култури, лековити растенија, живина, јајца, пердуви и дивеч и дрогериска стока, продажба, на големо и мало, на железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, музички инструменти, радио-телевизиска опрема и прибор, електрични материјали, фрижидери, нафтени печки и други предмети во домаќинството, бои и лакови, хемикалии, подмас и прибор, градежни материјали од сите видови.

Самостојната организација е основана со при соединувањето на Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-121 од 19. I. 1971 година на централниот работнички совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје и одлуката бр. 02-2175 од 29. XII. 1970 година на Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево, донесена по пат на референдум.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Петровски Благоја, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 31, страна 257, книга I Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 108 од 18. II. 1971 година. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 573, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Саостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Агро-Скопје“ — Скопје. Предмет на работењето на Самостојната организација е производство на грозје, овошни плодови и преработка на грозје и овошје; сточарство и преработка на сточни производи; производство на поделелски производи и градинарски култури; продажба на сопствени производи; кооперирање со индивидуални производители од земјоделско-сточарска насока; откуп на земјоделски и сточарски производи од индивидуални производители, како и откуп на индустриски производи за своја и туѓа сметка; вршење откуп и промет со сите видови земјоделски производи на големо и мало и тоа: крупен и ситен добиток, сите видови сточни производи, живина, јајца, сурови кожи, волна, сите видови сточна храна, сите видови зрнени производи, грозје, овошје, сите видови градинарски култури и друго како и нивни преработени производи; вршење промет со сите видови градежни материјали и други видови на репроматеријали кои се употребуваат во градежништвото, на големо и мало, за своја и туѓа сметка; вршење промет на сите видови индустриски производи и репроматеријали на големо и мало за своја и туѓа сметка; промет на сите видови земјоделска и друга механизација вклучувајќи ги и сите видови моторни возила и резервни делови, автогуми, целокупна пневматика за сите видови возила, за своја и туѓа сметка; кооперирање со индивидуалните производители од подрачјето на Скопска околија со цел за развивање на земјоделското производство; посредување во прометот со сите видови индустриски и други стоки за широка потрошувачка, на големо и мало, за своја и туѓа сметка; кооперирање со индивидуални производители и стопански организации од подрачјето на СФРЈ.

Самостојната организација е основана со при-соединување на Земјоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје кон Земјоделско-индустри-скиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согла-сно со одлуката бр. 02-241 од 18. I. 1971 година на Централниот работнички совет на Земјоделско-ин-дустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје и одлуката бр. 03-253 од 23. I. 1971 година на Земјо-делско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје“ — Скоп-не, донесена по пат на референдум.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-ваат и раздолжуваат Станинов Лазо, в. д. директор, Миодраг Бузалков и Кујунчиев Страшо, во грани-ците на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 621, страна 147, книга VI Зем-јоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје“ — Скопје, поради присоединување кон ЗИК „Скоп-ско Поле“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 141 од 18. II. 1971 година. (349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 685, страна 1459, книга V е запишана под фирма: Комунално производно претпријатие „Пар-кови и зеленило“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Про-давница „Циклама“ број 5 во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ кула В-18. Предмет на работењето на про-давницата е продажба на режано цвеќе во саксии.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Комуналното производно претпријатие „Парко-ви и зеленило“ — Скопје, со одлуката бр. 0201-6030/11 од 25. XI. 1970 година од одржаната седница на 25. XI. 1970 година.

Раководител на продавницата е Терзиева Софка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1027/70 од 23. II. 1971 година. (352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1422, страна 595, книга VI е запишано след-ното: Организацијата на здружен труд „Инженер-инг-Комерц“ — Скопје во состав на Заводот за маркетинг, пропаганда и инженеринг „Зампи“ — Београд прерасна во самостојно претпријатие под фирма: „Инженеринг-Комерц“ — Скопје, ул. „Карл Маркс“ бр. 47. Предмет на работењето на претпри-јатието е вршење економска пропаганда, публици-тет, декоративна архитектура, применета графика, декоративно сликарство, уметничко обликување, агенциски работи, почетни и завршни работи во градежништвото и градежното занаетчиство, изра-ботка на монтажни камп-куќички, мотели и деко-рација на хотели.

Претпријатието е основано со прераснување на Организацијата на здружен труд „Инженеринг-Комерц“ — Скопје во самостојно претпријатие, согласно со одлуката бр. 116 од 15. I. 1971 година на работната заедница на Заводот за маркетинг, пропаганда и инженеринг „Зампи“ — Београд.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Радичевиќ Миодраг, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 63 од 25. II. 1971 година. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 571, книга VI е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-ско Поле“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Пре-храна“ — Тетово. Предмет на работењето на са-мостојната организација е производство на месо и

месни производи, на млеко и млечни производи, откуп и продажба на жив добиток како и на кожа и волна, на млеко и млечни производи, продажба на сопствени производи, алкохолни и безалкохол-ни пијалоци; вршење на угостителска дејност; про-дажба на колонијални стоки како дополнителен асортиман на својата дејност; откуп и продажба на земјоделски производи и кооперација со инди-видуални производители; вршење на кланички ус-луги на смрзување на месо, преработка и дора-ботка на млеко и млечни производи; одгледување на живина и продажба и колење на живина.

Самостојната организација е основана со при-соединување на Претпријатието „Прехрана“ — Те-тово кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 3064 од 17. XII. 1970 год. на централниот ра-ботнички совет на Земјоделско-индустрискиот ком-бинат „Скопско Поле“ — Скопје и одлуката бр. 02/4/0 од 18. XII. 1970 год. на Претпријатието „Пре-храна“ — Тетово, донесена по пат на референдум.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-ваат и раздолжуваат во границите на овластува-њето, Цветковски Лазо, в. д. директор, Деспотовски Миле, Ѓрнчаровски Круме и Мауновски Драго.

Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 257, страна 76, книга II Прет-пријатието за откуп, преработка и претмет со месо, месни производи, млеко и млечни производи „Пре-храна“ — Тетово поради присоединување кон Зем-јоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 107 од 18. II. 1971 година. (354)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. VIII. 1970 година, страна 176, реден број 12 е запишано отворање на Парна пекара во погонот „Сандански“ — Делчево.

Пекарата ќе произведува леб, бели печива и други пекарски производи што ќе бидат продавани на потрошувачите во гр. Делчево, на заинтересо-рани ресторани, мензи и други потрошувачки ор-ганизации.

Продажбата на леб и бели печива ќе се врши преку продавниците на Погонот „Сандански“ — Делчево.

Раководител на пекарата е Јосифовски Славе, кој истовремено е овластен да ја застапува и пот-пишува пекарата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Зем-јоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ — Св. Николе.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 222/70. (372)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. VIII. 1970 година, страна 176, реден бр. 13 е запишано основањето на Продавницата за леб и бели печива, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“ бб.

Продавницата ќе врши продажба на леб, бели печива и млеко на потрошувачите во Делчево и на други заинтересирани лица.

Раководител на продавницата е Славе Јоси-фовски, кој е овластен да ја потпишува.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 1278 од 5. VIII. 1970 година на работничкиот совет на ком-бинатот и одлуката бр. 347/3 од 20. III. 1970 година на погонскиот работнички совет на „Сандански“ — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 233/70. (374)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. VIII. 1970 година, страна 381, реден број 38 е за-

пишано основањето на Продавницата „Млечен ресторан“, со седиште во Делчево, ул. „Орце Николов“ 66.

Продавницата ќе врши продажба на леб, бели печива, млеко и млечни производи, безалкохолни пијалоци, пиво и др.

Раководител на продавницата е Јосифовски Славе, кој е овластен да ја потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 1280 од 5. VIII. 1970 година на работничкиот совет на комбинатот и одлуката бр. 347/4 од 20. III. 1970 година на погонскиот работнички совет на „Сандански“ — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 225/70. (375)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. VIII. 1970 година, страна 191, реден број 14 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Делчево, ул. „Орце Николов“ 66.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови прехранбени производи, како и на други производи потребни за домаќинството.

Раководител на продавницата е Јосифовски Славе, кој истовремено ја потпишува и застапува продавницата.

Основач на продавницата е Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе и одлуката бр. 347/2 од 20. III. 1970 година на погонскиот работнички совет на „Сандански“ — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 224/70. (376)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VII. 1970 година, страна 139, реден број 5 е запишано основањето на Продавницата за конфекција „Партизанка“, со седиште во Делчево.

Продавницата ќе врши продажба на конфекциски производи: машка, женска и детска облека и продажба на трикотажни производи, поради дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од Фабриката за производство на конфекција „Партизанка“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Никола Симов Стојков, кој е овластен само да врши продажба на конфекциски стоки од истата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 06-05-288 од 17. III. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 202/70. (377)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, страна 330, реден број 66 е запишано основањето на Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, Продавница број 1, со седиште во Злетово.

Продавницата ќе врши продажба, на мало, на сите видови текстилни, трикотажни и конфекциски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани.

Раководител на продавницата е Киро Алексков. Истата ќе ја потпишува во однос на трети лица директорот на работната организација Благој Стојанов Гацов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 2229 од 20. V. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 126/70. (378)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, страна 370, реден број 2 е запишано основањето на Трговското производно претпријатие „Нов дом“ — Штип — Продавница број 11, со седиште во Пробиштип, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на индустриска стока од други струки, чевли, скај, велур-флок и сл., продажба на индустриска стока од текстилната струка, реслови, куси парчиња, стока во класи.

Продавницата е основана од Трговското производно претпријатие „Нов дом“ — Штип.

Раководител на продавницата е Благој Панов, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 938 од 15. IX. 1969 година на присилниот управник на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 40/70. (379)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, страна 370, реден број 3 е запишано основањето на Трговското производно претпријатие „Нов дом“ — Штип — Продавница број 8 во Злетово.

Продавницата ќе врши продажба на индустриска стока од други струки: чевли-скај, велур-флок и сл.; продавање на индустриска стока од текстилната струка, реслови, куси парчиња, стока во класи.

Продавницата е основана од Трговското производно претпријатие „Нов дом“ — Штип.

Раководител на продавницата е Благој Панов, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 383 од 26. IV. 1970 година на присилниот управник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 217/70. (380)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1970 година, страна 386, реден број 11 е запишано основањето на работната единица со следните податоци: Модна конфекција „Астибо Македонка“ — Штип — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 8.

Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил, куса и плетена стока и конфекција.

Раководител на продавницата е Киро Јорданов.

Раководителот на продавницата не е надлежен сам да набавува стока и да заклучува договори за купопродажба од други правни лица без специјално полномошно.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 11/П.С. од 9. V. 1969 година на работничкиот совет на конфекцијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 318/70. (381)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XI. 1970 година, страна 359, реден број 1 е запишано под фирма: Претпријатие за пасишта и пошумување „Осогово“, со седиште во Кочани, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 63.

Предмет на работењето на претпријатието е стопанисување со пасиштата, пошумување и експлоатација на подрачјето на Општината, подигање и одржување на градско и вонградско зеленило и пошумување на голини на подрачјето на општината.

Основач на претпријатието е Собранието на општината Кочани, со одлуката бр. 01-3573/1 од 30. IX. 1970 година.

Директор на претпријатието во основање е Ацо Данаилов, шумарски техничар.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на доказите што се приложени кон пријавата согласно со член 7 од Правилникот за ре-

гистрација на стопанските организации, „Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 276/70. (382)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. X. 1970 година, страна 358, реден број 1 е запишано Претпријатието во основање со фирма: Фабрика за метална галантерија „МТВ“, со седиште во Винаца, Кочанско. Предмет на работењето на фабриката е производство на фини цевки и метални профили, производство на други метални галантериски производи и производи на резервни делови.

Основач на фабриката е Собранието на општината Винаца, со одлуката бр. 0201-221 од 5. X. 1970 година.

Директор на фабриката во основање е Димитар Методиов Гаврилов, кој е овластен да ја потпишува истата, да заклучува договори за сметка на фабриката со правни и физички лица, а и во врска со работите за кое е основана, како и да презема други работи, кои се во врска со основањето на фабриката.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на доказите што се приложени кон пријавата согласно со членот 7 од Правилникот за регистрација на стопанските организации, „Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/65.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 280/70. (383)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. XII. 1970 година, страна 360, реден број 1 е запишано основањето на работната единица со следните податоци: Пословно удружење „Стандард“ — Београд, Продавница во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 86.

Дејноста на продавницата е продажба на мало на електро-технички уреди за домаќинството и секаков вид електро-материјали.

Продавницата е основана од Пословното удружење „Стандард“ — Београд, со одлуката на работничкиот совет, од 10. IX. 1970 година.

Раководител на продавницата е Пано Ефтимов, кој ќе ја претставува и застапува, во границите на овластувањето и договорот за меѓусебните односи со здружението.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката од 10. IX. 1970 година на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 254/70. (384)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VIII. 1970 година, страна 574, реден број 1 е запишано основањето на Деловното здружение „Агро Македонија“ — експорт-импорт од Скопје. Опитно земјоделско стопанство во село Дамјан, Радовиш.

Дејноста на стопанството е производство на земјоделски производи, производство на племенити крзна (од чинчила, видрици и друго), механизација и откуп на земјоделски производи.

Самостојната организација на здружен труд ја основа Деловното здружение „Агро-Македонија“ — експорт-импорт од Скопје.

В.д. директор на самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице е дипломираниот инженер агроном Бранко Лозналиев од Радовиш.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката од 20. VII. 1970 година на „Агро-Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 226/70 (385)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, страна 370, реден број 4 е запишано основањето на Трговското производно претпријатие „Нов дом“ — Штип — Продавница број 9, со седиште во Струмица.

Продавницата ќе врши продажба на индустриска стока со други струки: чевли, скај, велур-флок и сл.; на индустриска стока од текстилната струка, реслови кратки парчиња, стока во класи.

Раководител на продавницата е Митко Боринов, кој не е овластен да ја потпишува.

Потпишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 940 од 15. IX. 1969 година на присилниот управник на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 216/70 (387)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. V. 1970 година, страна 124, реден број 15 е запишано основањето на Земјоделската задруга „Кукла“ с. Куклиш, Струмичко — Продавница за колонијални стоки и прехранбени производи број 9, со седиште во Струмица, ул. „Младинска“ бб.

Продавницата ќе врши продажба на земјоделски производи и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Кукла“ од с. Куклиш, Струмичко.

Раководител на продавницата е Добрила Буовска, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 279 од 4. XII. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 23/70. (388)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, страна 564, реден број 5 е запишано основањето на Продавницата за електро-уреди, водо-инсталациони материјали и др., со седиште во Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 22.

Продавницата ќе врши продажба на електро-уреди, водо-инсталациони материјали, санитарна и друга опрема од овој вид.

Продавницата е основана од „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделството на големо и мало — Скопје — Самостојна организација на здружен труд „Агропромет“ — Струмица.

Раководител на продавницата е Борис Стојчев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-861/1 од 9. III. 1970 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 82/70 (391)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, страна 164, реден број 2 е запишано основањето на Земјоделската задруга „Јане Сандански“ с. Муртино, Струмичко, Продавница број 1, со седиште во село Муртино, Струмичко, Чифлик маало.

Продавницата ќе обавува продажба на колонијални стоки, сите видови прехранбени артикли, месни и сувомесни производи, предмети за потреба на домаќинството, алкохолни и безалкохолни пијалоци во затворени шишиња, мешовити индустриски стоки и продажба на леб и тестенини, зеленчуци и овошје, репродукциони материјали за снабдување на земјоделството.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Јане Сандански“ од село Муртино, Струмичко.

Раководител на продавницата е Ванчо Поцков, кој не е овластен да ја потпишува. Истата е во состав на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 45 од 16. III. 1970 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 120/70. (392)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, е запишано основањето на Селско-стопанско-трговски комбинат „Поречје“ — Вучје, Продавница за на 24. IX. 1970 година, страна 576, реден број 1 е текстил број 21, со седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 12. Предмет на работењето на продавницата е купопродажба на памучни, волнени и синтетички ткаенини, сите видови трикотажни производи, производи од природна и вештачка свила, галантерија и други производи од текстилната индустрија од гранката 124 номенклатура во внатрешниот промет, на мало.

Продавницата е основана од Селско-стопанско-трговски комбинат — „Поречје“ — Вучје.

Раководител на продавницата е Киро Босиљанов, кој е овластен да ја потпишува продавницата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1084 од 24. VI. 1970 година на работничкиот совет на Комбинатот „Поречје“ — Вучје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 250/70. (393)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. X. 1970 година, страна 580, реден број 1 е запишано основањето на работната организација со следниве податоци:

Трговско претпријатие на големо и мало „Богданска котлина“ — Богданци, Гевгелија — Деловница во Струмица.

Скратената ознака на фирмата е „Богданска котлина“ — Деловница — Струмица.

Дејноста на деловната единица е промет со индустриски производи и промет и откуп со земјоделски производи.

Деловната единица е основана со одлуката бр. 437 од 19. VIII. 1970 година на работничкиот совет.

Деловната единица ќе ја потпишува Стојан Митрев, кој има право да потпишува деловни зделки во име на деловницата односно претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 243/70. (394)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1970 година, страна 583, реден број 1 е запишано основањето на единицата со следните податоци:

Специјализирано семенско претпријатие „Семе Вардар“ — увоз-извоз — Скопје — Претставништво со земјоделска аптека, со седиште во Струмица, ул. „4 јули“ бр. 7.

Дејност на претставништвото со земјоделска аптека е купопродажба и посредување при вршењето на купопродажбата на големо и мало на сите видови стоки и тоа: нова и половна опрема — механизација; приклучни машини; репро и друг материјал; опрема наменета за земјоделството, сточарството, шумарството, водостопанството и електростопанството; овошје и зеленчук; земјоделски и индустриски производи; сточна храна; преработка од житарици, како брашно, трици и др.; сточни производи; жива стока, живина и живини производи; градежен материјал; индустриски алкохолни и безалкохолни пијалоци; моторни возила и резервни делови, гуми и акумулатори; опрема и инструменти, репроматеријали, лекови наменети за медицината и ветеринарството; хемиски производи, бои и лакови; семенски материјал, садници и цвеќе.

Претставништвото со земјоделска аптека е основано од Специјалното семенско претпријатие „Семе-Вардар“ увоз-извоз — Скопје со одлуката бр. 0201-4974 од 29. IX. 1970 година на работничкиот совет.

Раководител на претставништвото е Павле Терзиев кој е овластен за потпишување на претставништвото и земјоделската аптека, самостојно да заклучува купопродажни договори во име и за сметка на претпријатието во вредност од 100.000 нови динари по зделка. Преку оваа вредност претставништвото и земјоделската аптека ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Единицата ги има правата спрема статутарниот договор број 0301-1828 од 10. XI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 313/70. (395)

Окружниот стопански суд во Штип објавува на 23. IX. 1970 година, страна 575, реден број 1 е запишано основањето и конституирањето на стопанската организација со следните податоци:

„Разнопромет“ — здружено трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, со седиште во Струмица, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 6.

Предмет на работењето на претпријатието е универзална трговија, на големо и мало, со сите видови индустриски и земјоделски стоки, увоз-извоз, во малограничниот стокан промет со НР Бугарија и Грција и тоа:

— купување стоки од земјата и странство кои спаѓаат во прометот на неговото работење според стоканата листа и тоа: текстил, галантерија, женска, машка и детска (конфекција), базарска стока, кожарска стока, бои, лакови, хемикалии, фотоопрема, стакло, порцелан и керамичка стока, електро-уреди, крупна и ситна железарија и градежен материјал, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, јажарска стока, каделни и јутени производи, чевли, гумени производи, каучук и пластични маси, деликатесна стока, тутунови производи, и кибрит, мешовита индустриска стока, продажба на намештај, откуп и продажба на земјоделско-сточарски производи од индивидуални производители, задруги и работни организации, откуп на жива стока од работни организации задруги и индивидуални производители — лица, колење на стока и манипулација со свежо месо и риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, продажба на сите видови моторни возила, земјоделски и градежни машини, резервни делови и гуми, нафта и нафтени деривати, технички услуги на сите видови моторни возила, вшење на јавен превоз на јавниот друмски сообраќај на разна стока во два правца, земјоделски препарати (хемиски средства и други помошни средства кои служат во земјоделството) и посредување.

Дејностите од предметот на работењето на Здруженото претпријатие ги обавуваат работните организации во состав на претпријатието, посебни самостојни единици, заеднички служби, сервис, биро-групи и други, кои ги основа Здруженото претпријатие а во рамките на своите утврдени права и обврски. Статусот на тие единици се утврдени со статутот на Здруженото претпријатие или со актот за формирање (основање) на истите.

Претпријатието „Разнопромет“ е основано од Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Народен магазин“ — Струмица, Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Струмица и Трговското претпријатие на големо и мало „Комерц“ — Струмица, врз основа на договорот од 11. IX. 1970 година.

Потпишувањето на фирмата ќе го вршат дипломираниот економист Боровоје В. Цртев и Димитар Ристов Стојков, в.д. директор на финансиски сектор.

Основачите на Здруженото претпријатие имаат статус на организации на здружен труд, со својство на правно лице.

Во регистарот на стопанските организации на Струмица што се води кај овој суд се запишува и промена на дејноста на основачите на Здружението претпријатие како следува:

Трговското претпријатие на големо и мало „Народен магазин“ од Струмица ќе обавува трговија со:

— текстил, галантерија (женска, машка и детска конфекција), базарска стока, бои и хемикалии, фото-опрема, електро-уреди, крупна и ситна жлезарија, градежен материјал и намештај.

Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија“ од Струмица ќе обавува трговија со:

— прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, јажарска стока, стакло, порцелан и керамичка стока, каделни и јутени производи, обувки, производи од гума, каучук и пластични маси, деликатесна стока, тутунови производи и кибрит, мешана индустриска стока, откуп и продажба на земјоделско-сточарски производи од индивидуални производители, задруги и работни организации, откуп на жива стока од работни организации и приватни лица, колење на стока и манипулација со свежо месо и риба и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Трговското претпријатие на големо и мало „Комерц“ од Струмица ќе обавува трговија со:

— продажба на сите видови моторни возила, земјоделски градежни машини, резервни делови и гуми, нафта и нафтни деривати, технички услуги на сите видови моторни возила, вршење на јавен превоз на јавниот друмски сообраќај на разна стока во два правца, земјоделски препарати, (хемиски средства и други помошни средства) кои служат во земјоделството и посредување.

Впишувањето во стопанскиот регистар се изврши врз основа на пријавата кон која се приложени договорите од 11. IX. 1970 година, одлуките на основачите бр. 02-245/1 од 18. VIII. 1970 год., бр. 02-998 од 26. VIII. 1970 година и бр. 01-676/1 од 26. VIII. 1970 год., и други пропишани докази.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 256/70. (396)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1424, страна 603, книга VI е запишана под назив: Услужно браварско-водоинсталатерска задруга „Техномонт“ — Скопје, ул. „Српска“ бб. Предмет на работењето на задругата е вршење браварска дејност, инсталатерска за водовод и гасни постројки со канализација.

Задругата е основана со одлуката, донесена на основачкото собрание на 16. I. 1971 година од задругарите и тоа: Славковски Стефан, Нерков Никола, Стојановски Цветан, Величков Алексо, Николовски Никола, Хаџиристов Мирче, Славковски Љубомир, Петровски Борче, Николовски Спасо, Петровски Петар, Стојчевски Воислав и Стојанова Зорица.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Славковски Стефан, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 219 од 2. III. 1971 година. (468)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 17. XI. 1970 година, страна 144, реден број 26 е запишано следното: Досегашниот директор на Земјоделската задруга „Руен“, село Каменица, Делчево, Доне Богатинов Наумов, е разрешен од должност.

За директор на задругата е именуван Тодор Трифунов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 147 од 18. II. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 284/70. (406)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 28. VII. 1970 година, страна 143, реден број 26 е запишано следното: Престана со својата работа Земјоделската задруга „Бошко Петров“ од Злетово, бидејќи се приклучила кон Трговското претпријатие на мало и големо „Црн Врв“ од Пробиштип.

Престанувањето на Земјоделската задруга „Бошко Петров“ од Злетово е запишано во регистарот, врз основа на заклучокот бр. 01-210 од 21. VII. 1970 година на работничкиот совет на истата и заклучокот бр. 01-913 од 21. VII. 1970 година на Трговското претпријатие „Црн Врв“ од Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 211/70. (419)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 406, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Горче Петров, согласно со одлуката бр. 02-1438/2 од 18. II. 1970 година на задругниот совет, од одржаната седница на 18. IX. 1970 година се проширува и со: промет на стоки во транзит и посредување во прометот со сите видови стоки од сите гранки на стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1040/70 од 25. II. 1971 година. (471)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 15. XII. 1970 година, страна 161, реден број 5 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Земјоделската задруга „Колешанка“, село Колешино, Струмичко, Андон Димитриев Колев. За директор е избран Цеко Коцев Митев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 591 од 11. VIII. 1970 година на задругниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 252/70. (430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 441, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Поток“ од село Глумово, Скопско, согласно со одлуката бр. 0203-1898 од 7. IV. 1970 година на задругниот совет од одржаната седница на 4. III. 1970 година се проширува и со: промет со сите видови индустриски стоки за широка потрошувачка, прехранбени и колонијални стоки, на големо и мало; промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци во оригинална опаковка, на големо и мало; на бетонски производи на големо и мало и промет со сите останати стоки само во транзит.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 729/70 од 23. II. 1971 година. (481)

КОНКУРСИ

Врз основа на членот 138 од Законот за високото школство на СРМ, Советот на Природно-математичкиот факултет — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

1. За еден наставник во звањето редовен професор по предметот математичка анализа;

2. За еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач, за предметот геометрија.

Пријавите таксирани со 1 н. динар т. марка се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за завршена високошколска настава (Природно математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (1125)

Врз основа на член 75 од Статутот на задругата, Конкурсната комисија на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Горче Петров

распишува

К О Н К У Р С

ЗА РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршено земјоделски факултет и најмалку 6 години работно искуство на раководно работно место во земјоделска организација и да има покажано резултат во работата;

— да има завршено средно земјоделско училиште и најмалку 12 год. работно искуство на раководно работно место во земјоделска организација и да има покажано резултат во работата.

Кандидатите со молбата да достават оригинал или препис од дипломата, опис за движењето на работата и уверение дека не се осудувани за кривични дела.

Молбите со непотполна документација нема да се земаат во разгледување. Личниот доход според Правилникот за личен доход, односно според постигнатите резултати на организацијата.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1128)

Врз основа на член 90 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70) и член 11 до 14 од Статутот, Финансискиот план со Програмата за задачите и работите за 1971 година, како и врз основа на заклучокот на Управниот одбор на Фондот донесен на седницата одржана на 7 јуни 1971 година, Управниот одбор на Републичкиот фонд за социјална заштита — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за распределба на средства наменети за инвестиции за 1971 година, без обврска на враќање

I. Предвидените средства за 1971 година наменети за инвестиции ќе се распределат, без обврска на враќање, заради реализирање само на следните основни задачи и потреби во областа на социјалната заштита во СР Македонија:

1) за изградба и опремување на објекти за сместување на доенчиња и мали деца до 3-годишна возраст;

2) за изградба и довршување на започнати објекти за заштита на лица тешко попречени во психичкиот развој;

3) за изградба и опремување на објекти за сместување на тешко физички инвалиди, стари и изнемоштени лица;

4) за изградба, доградба и опремување на разни видови заштитни работилници за професионално оспособување на инвалидизирани лица;

5) за изградба, доградба и опремување на центри за социјална работа;

6) за изработка на студии и публикации за проучување на разни проблеми во областа на социјалната заштита во СР Македонија; и

7) за исплата на создадените а неисплатени обврски за инвестиции од 1970 година.

II. Право на учество во конкурсот и корисници на средствата на Фондот, сообразно со член 88 од Законот, можат да бидат: установите за социјална заштита, работните и други организации и месните заедници.

III. Сообразно со одредбите од Статутот и Програмата за задачите и работите на Фондот за 1971 година, Управниот одбор на Фондот ги определува приоритетот и важноста на задачите и потребите за кои се бараат средства имајќи ја предвид и височината на средствата што заинтересираните организации ќе ги дадат како сопствено учество во финансирањето на инвестициите.

IV. Секој учесник во конкурсот е должен во своето писмено барање да поднесе податоци и приложи доказ: за видот и намената на објектот; за износот односно претсметковната вредност на објектот, како и износот на средствата за сопствено учество со потврда од Службата на општественото книговодство дека средствата се наоѓаат на издвоена сметка за инвестиции и износот што се бара од Фондот; изготвена комплетна техничка документација (одобрена инвестициона програма, главен проект, одобрение за локацијата и за градба на објектот); спецификација на опремата по вид, количество, цени и вредност, со евентуални понуди од најповолниот понудувач, како и други потребни докази.

V. Пријавите за барање средства со наведената документација во точката IV од конкурсот да се достават до Републичкиот фонд за социјална заштита — Скопје (Поштанска преградка 370) или непосредно во Фондот.

Пријавите во кои се бараат средства за потреби што не се наведени во точката I од конкурсот, како и недокументираните пријави ќе се сметаат дека не се поднесени и нема да се земаат во поштапка.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (1124)

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 132. Закон за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — — — — — | 353 |
| 133. Одлука за доделување средства за санирање и опремување на Хируршката и Ортопедската клиника на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — | 369 |
| 134. Решение за давање согласност на Одлуката за намените и условите за давање на реесконтни односно документарни кредити на деловните банки до износот определен за Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 369 |
| 135. Одлука за намените и условите за давање на реесконтни односно документарни кредити на деловните банки до износот определен за Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 369 |